

Службен весник

на Република Македонија

Број 163

30 август 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3632. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој	4	3639. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	21
3633. Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање	4	3640. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	21
3634. Закон за дополнување на Законот за јавните патишта	12	3641. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	22
3635. Оглас за избор на член на Судскиот совет на Република Македонија што го избира Собранието на Република Македонија	12	3642. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	22
3636. Уредба за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност	13	3643. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	22
3637. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	21	3644. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	23
3638. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	21	3645. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	23

	Стр.		Стр.
3646. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	23	3654. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини по Јавен повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.....	28
3647. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Делчево	24	3655. Одлука за давање согласност за отуѓување на градежно земјиште со право на сопственост на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	28
3648. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ - ГАГИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево на локалитетот „Становец“, Општина Кичево	24	3656. Одлука за отстапување на нафтни деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтни деривати на Македонски железници Транспорт АД-Скопје.....	29
3649. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе, Маврово-Ростуша на локалитетот „Гари“, Општина Дебар	25	3657. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	29
3650. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – цементен лапорец на Друштвото за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје на локалитетот „Рит Круши“, Општина Сопиште	25	3658. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година.....	29
3651. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на Друштвото за трговија, сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зекир Зекировски с.Челопеци Вранештица на локалитетот „Миокази“, Општина Кичево и Општина Македонски Брод	26	3659. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година	30
3652. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци Кичево на локалитетот „Становец 2“, Општина Кичево	27	3660. Одлука за давање согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година.....	30
3653. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз ГЕТОАР ДООЕЛ Скопје, с.Глумово Општина Сарај на локалитетот „Краста“, Општина Сарај	27	3661. Одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса	30
		3662. Одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса	30
		3663. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води, претоварна станица и преработка на комунален отпад со основна класа на намена Е3-некомпатибилна инфраструктура КО Фалише Општина Тетово	37
		3664. Одлука за изменување на Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила	37
		3665. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	38
		3666. Одлука за определување на обврзник кој ќе плаќа радиодифузна такса.....	38
		3667. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ...	38

	Стр.		Стр.
3668. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-7348/8 од 16.7.2009 година, со Анекс на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи со бр. 12-7065/6 од 10.8.2012 година и на Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/8 од 10.11.2010 година, за локацијата 327 Крива река ...	39	3683. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“	45
3669. Одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса ..	40	3684. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“	46
3670. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности	41	3685. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“	46
3671. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2015 година на ЈП Македонска радиодифузија-Скопје	41	3686. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стовариште КО Ракотинци Општина Сопиште.....	46
3672. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година.....	41	3687. Одлука за продажба на недвижни ствари.....	46
3673. Одлука за давање согласност на Одлука за употреба на средствата остварени со работењето на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во 2015 година.....	41	3688. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „NATO-GEO EX 16“, во Грузија	47
3674. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Управен одбор на проектот – Самовработување со кредитирање	41	3689. Решение за изменување на Решението за именување Национален координатор, негов заменик, национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија	47
3675. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2013 година.....	42	3690. Решение за изменување на Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје	47
3676. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2013 година.....	42	3691. Програма за изменување на Програмата за развој на спорт и млади за 2016 година	48
3677. Одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса	42	3692. Програма за изменување на Годишната програма за изградба на магистрален гасовод, Делница „Клечовце–блок станица 5“ за 2016 година	48
3678. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	43	3693. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година.....	49
3679. Одлука за давање согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични централи за производство на електрична енергија со број 12-885/1 од 28.1.2011 година.....	43	3694. Програма за изменување на Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година	49
3680. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Јавната научна установа Институт за национална историја - Скопје.....	43	3695. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година	50
3681. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на „Факултет за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ -Скопје	44	3696. Програма за изменување на Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година	51
3682. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“	45	Огласен дел.....	1-76

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3632.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 август 2016 година.

Бр. 08-3651/1
25 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 и 120/16), во членот 14 став (2) по зборот „развој“ се додаваат зборовите: „освен корисниците на помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани и корисниците на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани“.

Во ставот (3) по зборот „развој“ се додаваат зборовите: „освен корисниците на помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани и корисниците на дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани“.

Член 2

Во членот 99-б ставови (4) и (5) се бришат.

Член 3

Започнатите постапки за помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани и постапките за дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат согласно со Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 и 120/16).

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

Neni 1

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 dhe 120/16) në nenin 14 paragrafi (2) pas fjalës “zhvillim” shtohen fjalët: “përveç shfrytëzuesve të ndihmës për humbje të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavalitshme klimatike dhe shfrytëzuesve të ndihmës plotësuese për pagesën e humbjeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavalitshme klimatike”.

Në paragrafin (3) pas fjalës “zhvillim” shtohen fjalët: “përveç shfrytëzuesve të ndihmës për humbjet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavalitshme klimatike dhe për shfrytëzuesve të ndihmës plotësuese për pagesë të humbjeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavalitshme klimatike”.

Neni 2

Në nenin 99-b paragrafët (4) dhe (5) shlyhen.

Neni 3

Procedurat e filluara për ndihmë për humbjet e shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavalitshme klimatike dhe procedurat për ndihmë shtesë për pagesë të humbjeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavalitshme klimatike deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundohen në pajtim me Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 dhe 120/16).

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

3633.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 август 2016 година.

Бр. 08-3660/1
25 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Во Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16), во членот 10 став (3) по зборовите: „граница на градот“ се додаваат зборовите: „односно граница на четвртите и блоковите кои се предмет на изменување и дополнување“.

По ставот (6) се додаваат два нови става (7) и (8), кои гласат:

„(7) Изменување и дополнување на генерален урбанистички план содржи графички приказ на планските решенија на опфатот, текстуален дел и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата за делот кој е предмет на изменување или дополнување, како и збирни графички, текстуални и нумерички податоци на ниво на вкупниот опфат на генералниот урбанистички план кои произлегуваат од изменувањето или дополнувањето.“

(8) Предмет на изменување и дополнување на генерален урбанистички план може да биде и само текстуален и само нумерички дел, при што по исклучок од ставот (2) на овој член содржината на изменувањето и дополнувањето на генералниот урбанистички план се изработува само за делот кој е предмет на изменување и дополнување, а вклучува и збирни податоци на ниво на вкупниот опфат на генералниот урбанистички план кои произлегуваат од изменувањето или дополнувањето.“

Член 2

Членот 12 се менува и гласи:

„(1) Урбанистички план за село е урбанистички план кој се донесува за подрачје на населено место-село, утврдено со закон.“

(2) Урбанистичкиот план за село содржи графички приказ на планските решенија во планскиот опфат, текстуален дел и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата. Во графичкиот приказ може да се утврдат градежни парцели и површини за градење.

(3) Кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, утврдувањето на градежни парцели и површини за градење се врши најмалку на ниво на еден блок.

(4) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат која претставува граница на село, граница на блок, намена на земјиштето и градбите, планско решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение, планско решение за сите примарни комунални и други инфраструктури, граници на споменични целини и други заштитени добра како и податоците потребни за планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.

(5) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член се утврдуваат градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат која претставува граница на село, граница на блок, намена на земјиштето и градбите, регулациони линии, градежни линии, граници на градежни парцели, планско решение за примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение, планско реше-

ние за сите примарни и секундарни комунални и други инфраструктури, граници на споменични целини и други заштитени добра како и други податоци потребни за планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.

(6) Во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член каде не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, катастарската парцела претставува градежна парцела.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, од две или повеќе катастарски парцели може да се формира една градежна парцела или во рамки на една катастарска парцела може да се формираат две или повеќе градежни парцели или на една катастарска парцела која претставува градежна парцела, може да се предвидат површини за градење на две или повеќе градби, во кои случаеви градежните парцели и површините за градење се утврдуваат со архитектонско-урбанистички проект од членот 51 од овој закон.

(8) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член содржи општи услови за градба, развој и користење на земјиштето и градбите за урбанистички план за село во кој не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење или општи и посебни услови за градба, развој и користење на земјиштето и градбите за урбанистички план за село во кој се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, податоци за инфраструктурата, детални мерки за заштита на недвижното културно наследство, мерки за заштита на животната средина и природата и други мерки и податоци потребни за планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.

(9) Нумеричкиот дел од ставот (2) на овој член содржи нумерички показатели за сите параметри кои произлегуваат од планските решенија и билансни показатели кои содржат податоци за површините, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на просторот на планскиот опфат, утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.

(10) Изменување и дополнување на урбанистички план за село содржи графички приказ на планските решенија на опфатот, текстуален дел и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата за делот кој е предмет на изменување или дополнување, како и збирни графички, текстуални и нумерички податоци на ниво на вкупниот опфат на урбанистичкиот план за село кои произлегуваат од изменувањето или дополнувањето.

(11) Предмет на изменување и дополнување на урбанистички план за село може да биде и само текстуален и само нумерички дел, при што по исклучок од ставот (2) на овој член содржината на изменувањето и дополнувањето на урбанистичкиот план за село се изработува само за делот кој е предмет на изменување и дополнување, а вклучува и збирни податоци на ниво на вкупниот опфат на урбанистичкиот план за село кои произлегуваат од изменувањето или дополнувањето.“

Член 3

Членот 13 се менува и гласи:

„(1) Урбанистички план за вон населено место е урбанистички план кој се донесува за плански опфат кој не е опфатен со генерален урбанистички план и со урбанистички план за село.“

(2) Урбанистички план за вон населено место содржи графички приказ и текстуален дел и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и за инфраструктурата. Во графичкиот приказ може да се утврдат градежни парцели и површини за градење.

(3) Кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, утврдувањето на градежни парцели и површини за градење се врши најмалку на ниво на еден блок.

(4) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат, граница на блок, намена на земјиштето и градбите, планско решение на примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение, планско решение за сите примарни комунални и други инфраструктури, граници на споменични целини и други заштитени добра како и податоците потребни за планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.

(5) Во случај кога во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член се утврдуваат градежни парцели и површини за градење истиот содржи граница на плански опфат, граница на блок, намена на земјиштето и градбите, регулациони линии, градежни линии, граници на градежни парцели, планско решение за примарната и секундарната сообраќајна мрежа со нивелманско решение, планско решение за сите примарни и секундарни комунални и други инфраструктури, граници на споменични целини и други заштитени добра како и други податоци потребни за планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.

(6) Во графичкиот приказ од ставот (2) на овој член каде не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, катастарската парцела претставува градежна парцела.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, од две или повеќе катастарски парцели може да се формира една градежна парцела или во рамки на една катастарска парцела може да се формираат две или повеќе градежни парцели или на една катастарска парцела која претставува градежна парцела, може да се предвидат површини за градење на две или повеќе градби, во кои случаеви градежните парцели и површините за градење се утврдуваат со архитектонско-урбанистички проект од членот 51 од овој закон.

(8) Текстуалниот дел од ставот (2) на овој член содржи општи услови за градба, развој и користење на земјиштето и градбите за урбанистички план вон населено место во кој не се утврдуваат градежни парцели и површини за градење или општи и посебни услови за градба, развој и користење на земјиштето и градбите за урбанистички план вон населено место во кој се утврдуваат градежни парцели и површини за градење, податоци за инфраструктурата, детални мерки за заштита на недвижното културно наследство, мерки за заштита на животната средина и природата и други мерки и податоци потребни за планските решенија утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.

(9) Нумеричкиот дел од ставот (2) на овој член содржи нумерички показатели за сите параметри кои произлегуваат од планските решенија и билансни показатели кои содржат податоци за површините, показатели за инфраструктурата и параметри за уредување на просторот на планскиот опфат, утврдени согласно со прописот од членот 15 став (2) од овој закон.“

Член 4

Во членот 16 став (9) се менува и гласи:

„По исклучок од ставовите (4) и (8) на овој член, овластување за изработување на урбанистички планови и овластување за ревизија на урбанистички планови може да добие и лице кое има пет години работно искуство во постапката за донесувањето и спроведувањето на урбанистичките планови или три години искуство во постапката за одобрувањето на урбанистичко-планските документации и учество во најмалку пет стручни ревизии како член на стручната комисија од членот 37 став (4) од овој закон, како и лице со научно звање од областа на урбанистичкото планирање кои има две референци од областа на урбанистичкото планирање, кои лица ги познаваат прописите за урбанистичкото планирање.“

Член 5

Во членот 25 став (11) се менува и гласи:

„При изработка на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации чија изработка е финансирана од Буџетот на Република Македонија, трошоците за изработување на условите за планирање на просторот се надоместуваат од Буџетот на Република Македонија со годишната програма за финансирање на изработка на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација од членот 22 став (2) од овој закон.“

Член 6

Во членот 26 став (2) по зборовите: „урбанистичко-планската документација“ запираката се брише и се додаваат зборовите: „или од страна на правно лице со лиценца за изработување на урбанистички планови“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Советот на општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје, со одлука може да ја определи наменската употреба на земјиштето во крајбрежниот појас согласно со стекнатите права со претходни урбанистички планови, урбанистички документации за населени места и општи акти или постоен градежен фонд со утврден правен статус, која станува составен дел од планската програма за урбанистичките планови од членот 7 став (1) точка 2 од овој закон и за урбанистичко-планската документација од членот 7 став (2) од овој закон.“

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Ставот (6) кој станува став (7) се менува и гласи:

„(7) Градоначалникот на општината, градоначалникот на општината во градот Скопје, односно министерот кој раководи со органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот, врз основа на доставениот предлог, е должен во рок од три работни дена од приемот на предлогот од ставот (5) на овој член да ја одобри планската програма со потврда за заверка во електронска форма или да достави известување за констатирани недостатоци, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам.“

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9).

Ставот (9) кој станува став (10) се брише.

Ставот (10) станува став (9).

Член 7

Во членот 38 став (2) бројот „10“ се заменува со бројот „15“, зборовите по записката „а во спротивно ќе се смета дека согласноста е издадена“ се бришат, а записката се заменува со точка.

Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или кога постојат нови податоци кои не биле приложени со барањето за добивање согласност на урбанистичкиот план за кој претходно било издадено известување за недостатоци.“.

Член 8

Во членот 51 став (1) се менува и гласи:

„Архитектонско-урбанистички проект е урбанистичко-проектна документација која се изработува врз основа на урбанистичките планови од членот 7 став (1) точка 2 алинеи 2, 3 и 4 од овој закон, урбанистичко-планската документација од членот 7 став (2) од овој закон, како и урбанистичко-проектната документација од ставовите (2), (3) и (4) на овој член, кога на една градежна парцела во урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската, односно урбанистичко-проектна документација е утврден простор определен со градежни линии во кој е дозволено поставување на површини за градење на повеќе градби согласно со процентот на изграденост на земјиштето пропишан со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање од членот 68 од овој закон и кој се изработува заради формирање на градежни парцели при разработка на детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место, урбанистичко-плански документи и општи акти од членот 84 од овој закон.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„Со еден или повеќе архитектонско-урбанистички проекти може да се врши:

- препарцелација, пренамена (предвидување на намени кои се утврдени со постојната државна урбанистичко-планска документација како и намени кои не се утврдени со постојната државна урбанистичко-планска документација) и формирање на нови градежни парцели, во рамки на технолошко индустриска развојна зона и во рамки на индустриска зона формирана од Владата на Република Македонија, во кои со државна урбанистичко-планска документација претходно се определени градежни парцели, како и промена на трасата на инфраструктурата и поместување на точките за инфраструктурни приклучоци во рамки на наведените зони, кои претходно се утврдени со државна урбанистичко-планска документација.

- препарцелација и формирање на нови градежни парцели или спојување на градежни парцели формирани во урбанистички план и урбанистичко-планска документација кои се предвидени за изградба на градби со намена Г (производство, дистрибуција и сервис), согласно со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање од членот 68 од овој закон,

- промена на границата на две соседни градежни парцели со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи, исклучиво кон страната на градежната парцела, при што не се дозволени промени на останатите параметри утврдени со урбанистички план или урбанистичко-планска документација,

- препарцелација и формирање на две нови градежни парцели со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи и урбанистичко решение за секоја градежна парцела посебно од една градежна парцела формирана во детален урбанистички план со површина

од најмалку 500 м² и со основна класа на намена А1 – домување во станбени куќи, а во согласност со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање, видот на домувањето, градбата и густината за изградба во подрачјето и генералниот урбанистички план.“.

Во ставот (8) по зборовите: „Архитектонско-урбанистичкиот проект“ се додаваат зборовите: „со извештај за извршена стручна ревизија“.

Во ставот (10) по зборовите: „Во случаите кога со архитектонско-урбанистичкиот проект се разработува“ се додаваат зборовите: „детален урбанистички план“.

Член 9

Во членот 52 став (2) се менува и гласи:

„По исклучок од ставот (1) на овој член проект за инфраструктура може да се изработи во следниве случаи:

- трасата на линискиот инфраструктурен објект е утврдена во урбанистички план од членот 7 став (1) точка 2 на овој закон, односно урбанистичко-планска документација од членот 7 став (2) од овој закон ако со одредбите на урбанистичкиот план, односно урбанистичко-планската документација е предвидена изработка на проект за инфраструктура,

- трасата на линискиот инфраструктурен објект е утврдена во урбанистички план од членот 7 став (1) точка 2 од овој закон, односно урбанистичко-планска документација од членот 7 став (2) од овој закон, во кој е предвидена изработка на проект за инфраструктура, односно не е предвидена изработка на проект за инфраструктура, но донесена е одлука на Советот на општината, општината во градот Скопје и градот Скопје за измена на трасата на линискиот инфраструктурен објект, само во случаите кога со измената на трасата на линискиот инфраструктурен објект не се нарушува регулациона линија утврдена со урбанистички план или урбанистичко-планска документација,

- кога е потребно да се промени трасата и/или приклучната точка на линискиот инфраструктурен објект, кои се утврдени во урбанистичко-планска документација за технолошко индустриска развојна зона и за индустриска зона формирана од Владата на Република Македонија, во и надвор од зоната.“.

Во ставот (3) зборовите: „содржи техничко решение за инфраструктурата со сите нејзини елементи (шахти, бунари, мерни станици, потпорни сидови, мостови, вијадукти, пропусти, натпатници, потпатници, тунели, клучки и друго) во текстуален дел и графички прилози и“ се бришат.

Член 10

Во членот 70 став (2) се брише.

Ставовите (3), (4), (5) и (6) стануваат ставови (2), (3), (4) и (5).

Член 11

Членот 71 се менува и гласи:

„Степенот на ажурирање на дигитализираните ажурирани геодетски подлоги се утврдува во прописот од членот 15 од овој закон, а во зависност од тоа за каков урбанистички план, урбанистичко-планска документација или урбанистичко-проектна документација се изработуваат.“.

Член 12

Членот 76 се менува и гласи:

„(1) Детален урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, може да се применува само доколку намените на деталниот урбанистички план се во согласност со намените утврдени во новиот генерален урбанистички план.“.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член кога со генерален урбанистички план се планира проширување на сообраќајната мрежа, деталниот урбанистички план донесен пред влегувањето во сила на генералниот урбанистички план од ставот (1) на овој член, може да се применува само доколку со реализација на планираните градби или деловите од планираните градби од деталниот урбанистички план не се попречува реализацијата на сообраќајната мрежа од генералниот урбанистички план.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, детален урбанистички план донесен согласно со генерален урбанистички план кој престанал да важи, може да се применува и доколку намените на деталниот урбанистички план не се во согласност со намените утврдени во новиот генерален урбанистички план, во случаите кога е отуѓено градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање согласно со одредбите од Законот за градежно земјиште и купувачот преземал обврски за изградба на објектот согласно со намената во деталниот урбанистички план, а со новиот генерален урбанистички план е утврдена подземна или надземна линиска инфраструктурна градба.“.

Член 13

Во член 84 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат:

„(2) Изработката на општиот акт се предвидува во годишна програма од членот 20 од овој закон.

(3) Наменската употреба на земјиштето во крајбрежниот појас се утврдува со одлука на советот на општината, општината во градот Скопје, односно градот Скопје, а согласно со стекнатите права со претходни урбанистички планови, урбанистички документации за населени места и општи акти или постоен градежен фонд со утврден правен статус.“.

Ставот (2) станува став (4).

Член 14

Одредбите од членот 2 со кој се менува членот 12 и одредбите од членот 3 со кој се менува членот 13 од овој закон може да се применуваат само при изменување и дополнување на генерални урбанистички планови и урбанистички планови за села донесени согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) и согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14, 44/15 и 31/16).

Член 15

Започнатите постапки за донесување на урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и одобрување на архитектонско-урбанистички проекти со кои се разработува детален урбанистички план, урбанистички план за село, урбанистички план за вон населено место и општ акт од членот 84 на овој закон, а кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не ја поминале фазата на јавна презентација и јавна анкета ќе продолжат согласно со одредбите на овој закон.

Член 16

Започнатите постапки за одобрување проекти за инфраструктура и архитектонско- урбанистички проекти со кои се формираат градежни парцели, ќе продолжат согласно со законот по кој се започнати.

Член 17

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Член 18

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR DHE URBANISTIK

Neni 1

Në Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14, 44/15, 193/15 dhe 31/16), në nenin 10 paragrafi (3) pas fjalëve: "kufiri i qytetit" shtohen fjalët: "përkatësisht kufiri i kuarteve dhe blloqeve që janë lëndë e ndryshimit dhe plotësimit".

Pas paragrafit (6) shtohen dy paragrafë të rinj (7) dhe (8) si vijojnë:

"(7) Ndryshimi dhe plotësimi i planit të përgjithshëm urbanistik përmban pasqyrë grafike të zgjidhjeve të përfshirjes së planit, pjesë tekstuale dhe pjesë numerike me indikatorë të bilancit për përfshirjen e planit dhe për infrastrukturën për pjesën e cila është lëndë e ndryshimit dhe plotësimit, si dhe të dhëna përmbledhëse grafike, tekstuale dhe numerike në nivel të përfshirjes së përgjithshme të planit të përgjithshëm urbanistik që dalin nga ndryshimi ose plotësimi.

(8) Lëndë e ndryshimit dhe plotësimit të planit të përgjithshëm urbanistik mund të jetë edhe vetëm pjesa tekstuale edhe vetëm pjesa numerike, me ç'rast me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni përmbajtja e ndryshimit dhe plotësimit të planit të përgjithshëm urbanistik përpunohet vetëm për pjesën e cila është lëndë e ndryshimit dhe plotësimit, ndërsa përfshin edhe të dhëna përmbledhëse në nivel të përfshirjes së përgjithshme të planit të përgjithshëm urbanistik që dalin nga ndryshimi ose plotësimi."

Neni 2

Neni 12 ndryshohet si vijon:

"(1) Plani urbanistik për fshat është plan urbanistik i cili miratohet për rajonin e vendbanimit - fshat, të përcaktuar me ligj.

(2) Plani urbanistik për fshat përmban pasqyrë grafike të zgjidhjeve të planit në përfshirjen e planit, pjesë tekstuale dhe pjesë numerike me indikatorë të bilancit për përfshirjen e planit dhe për infrastrukturën. Në pasqyrën grafike mund të përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim.

(3) Kur në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim, përcaktimi i parcelave ndërtimore dhe sipërfaqeve për ndërtim bëhet së paku në nivel të një blloku.

(4) Në rast kur në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni nuk përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim e njëjta përmban: kufi të përfshirjes së planit i cili paraqet kufi të fshatit, kufi të bllokut, dedikim të tokës dhe ndërtimeve, zgjidhje të planit të rrjetit primar dhe sekundar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit, zgjidhje të planit për të gjitha infrastrukturat

primare komunale dhe infrastrukturat tjera, kufi të komplekseve monumentale dhe të mira tjera të mbrojtura si dhe të dhënat e nevojshme për zgjidhjet e planit të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji.

(5) Në rast kur në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim e njëjta përmban: kufi të përfshirjes së planit i cili paraqet kufi të fshatit, kufi të bllokut, dedikim të tokës dhe ndërtimeve, linja rregullatore, linja ndërtimore, kufi të parcelave ndërtimore, zgjidhje të planit të rrjetit primar dhe sekondar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit, zgjidhje të planit për të gjitha infrastrukturat primare komunale dhe infrastrukturat tjera, kufi të komplekseve monumentale dhe të mira tjera të mbrojtura si dhe të dhënat e nevojshme për zgjidhjet e planit të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji.

(6) Në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni ku nuk përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim, parcela kadastrale paraqet parcelë ndërtimore.

(7) Me përjashtim të paragrafit (6) të këtij neni, prej dy ose më shumë parcelave kadastrale mund të formohet një parcelë ndërtimore ose në kuadër të një parcele kadastrale mund të formohen dy ose më shumë parcela ndërtimore ose një parcelë kadastrale e cila paraqet parcelë kadastrale, mund të parashihen sipërfaqe për ndërtim të dy ose më shumë ndërtimeve, në të cilat raste parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim përcaktohen me projekt arkitektonik-urbanistik nga neni 51 të këtij ligji.

(8) Pjesa tekstuale nga paragrafi (2) i këtij neni përmban: kushte të përgjithshme për ndërtim, zhvillim dhe shfrytëzim të tokës dhe ndërtimeve për planin urbanistik për fshat në të cilin nuk përcaktohen parcela ndërtimore dhe sipërfaqe për ndërtim ose kushte të përgjithshme dhe të veçanta për ndërtim, zhvillim dhe shfrytëzim të tokës dhe ndërtimeve për plan urbanistik për fshat në të cilin përcaktohen parcela ndërtimore dhe sipërfaqe për ndërtim, të dhënat për infrastrukturën, masa të detajuara për mbrojtje të trashëgimisë së patundshme kulturore, masa për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës dhe masa tjera dhe të dhëna të nevojshme për zgjidhjet e planit të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji.

(9) Pjesa numerike nga paragrafi (2) i këtij neni përmban indikatorë numerikë për të gjitha parametrat që dalin nga zgjidhjet e planit dhe indikatorët e bilancit që përmbajnë: të dhëna për sipërfaqet, indikatorë për infrastrukturën dhe parametra për rregullim të hapësirës së përfshirjes së planit, të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji.

(10) Ndryshimi dhe plotësimi i planit urbanistik për fshat përmban pasqyrë grafike të zgjidhjeve të planit, pjesë tekstuale dhe pjesë numerike me indikatorë të bilancit për përfshirjen e planit dhe për infrastrukturën për pjesën e cila është lëndë e ndryshimit dhe plotësimit, si dhe të dhëna përmbledhëse grafike, tekstuale dhe numerike në nivel të përfshirjes së përgjithshme të planit urbanistik për fshat që dalin nga ndryshimi ose plotësimi.

(11) Lëndë e ndryshimit dhe plotësimit të planit urbanistik mund të jetë edhe vetëm pjesa tekstuale edhe vetëm pjesa numerike, me ç'rast me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni përmbajtja e ndryshimit dhe plotësimit të planit urbanistik për fshat përpunohet vetëm për pjesën e cila është lëndë e ndryshimit dhe plotësimit, ndërsa përfshin edhe të dhëna përmbledhëse në nivel të përfshirjes së përgjithshme të planit urbanistik që dalin nga ndryshimi ose plotësimi."

Neni 3

Neni 13 ndryshohet si vijon:

"(1) Planin urbanistik për zonë jashtë vendbanimit është plani urbanistik i cili miratohet për përfshirjen e planit i cili nuk është përfshirë me planin e përgjithshëm urbanistik dhe me planin urbanistik për fshat.

(2) Planin urbanistik për zonë jashtë vendbanimit përmban pasqyrë grafike dhe pjesë tekstuale dhe pjesë numerike me indikatorë të bilancit për përfshirjen e planit dhe për infrastrukturën. Në pasqyrën grafike mund të përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim.

(3) Kur në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim, përcaktimi i parcelave dhe sipërfaqeve ndërtimore për ndërtim bëhet së paku në nivel të një blloku.

(4) Në rast kur në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni nuk përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim e njëjta përmban: kufi të përfshirjes së planit, kufi të bllokut, dedikim të tokës dhe ndërtimeve, zgjidhje të planit të rrjetit primar dhe sekondar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit, zgjidhje të planit për të gjitha infrastrukturat primare komunale dhe infrastrukturat tjera, kufi të komplekseve monumentale dhe të mira tjera të mbrojtura si dhe të dhënat e nevojshme për zgjidhjet e planit të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji.

(5) Në rast kur në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim e njëjta përmban: kufi të përfshirjes së planit, kufi të bllokut, dedikim të tokës dhe ndërtimeve, linja rregullatore, linja ndërtimore, kufi të parcelave ndërtimore, zgjidhje të planit të rrjetit primar dhe sekondar të komunikacionit me zgjidhje të nivelit, zgjidhje të planit për të gjitha infrastrukturat primare dhe sekondare komunale dhe infrastrukturat tjera, kufi të komplekseve monumentale dhe të mira tjera të mbrojtura si dhe të dhënat tjera të nevojshme për zgjidhjet e planit të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji.

(6) Në pasqyrën grafike nga paragrafi (2) i këtij neni ku nuk përcaktohen parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim, parcela kadastrale paraqet parcelë ndërtimore.

(7) Me përjashtim të paragrafit (6) të këtij neni, prej dy ose më shumë parcelave kadastrale mund të formohet një parcelë ndërtimore ose në kuadër të një parcele kadastrale mund të formohen dy ose më shumë parcela ose një parcele kadastrale e cila paraqet parcelë kadastrale, mund të parashihen sipërfaqe për ndërtim të dy ose më shumë ndërtimeve, në të cilat raste parcelat ndërtimore dhe sipërfaqet për ndërtim përcaktohen me projekt arkitektonik-urbanistik nga neni 51 i këtij ligji.

(8) Pjesa tekstuale nga paragrafi (2) i këtij neni përmban: kushte të përgjithshme për ndërtim, zhvillim dhe shfrytëzim të tokës dhe ndërtimeve për planin urbanistik jashtë vendbanimit në të cilin nuk përcaktohen parcela ndërtimore dhe sipërfaqe për ndërtim ose kushte të përgjithshme dhe të veçanta për ndërtim, zhvillim dhe shfrytëzim të tokës dhe ndërtimeve për plan urbanistik jashtë vendbanimit në të cilin përcaktohen parcela ndërtimore dhe sipërfaqe për ndërtim, të dhënat për infrastrukturën, masa të detajuara për mbrojtje të trashëgimisë së patundshme kulturore, masa për mbrojtje të mjedisit jetësor dhe natyrës dhe masa tjera dhe të dhëna të nevojshme për zgjidhjet e planit të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji.

(9) Pjesa numerike nga paragrafi (2) i këtij neni përmban indikatorë numerikë për të gjitha parametrat që dalin nga zgjidhjet e planit dhe indikatorët e bilancit që përmbajnë: të dhëna për sipërfaqet, indikatorë për infrastrukturën dhe parametra për rregullim të hapësirës së përfshirjes së planit, të përcaktuara në pajtim me rregullën nga neni 15 paragrafi (2) i këtij ligji."

Neni 4

Në nenin 16 paragrafi (9) ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim të paragrafit (4) dhe paragrafit (8) të këtij neni, autorizim për përpilimin e planeve urbanistike dhe autorizim për revizion të planeve urbanistike mund të marrë edhe personi i cili ka pesë vjet përvojë pune në procedurën për miratimin dhe zbatimin e planeve urbanistike ose tre vite përvojë në procedurën për miratimin e dokumentacioneve të planit urbanistik dhe pjesëmarrje në më së paku pesë revizione profesionale si anëtar i komisionit profesional nga neni 37 paragrafi (4) i këtij ligji, si dhe personi me titull shkencor nga sfera e planifikimit urbanistik që ka dy referenca nga sfera e planifikimit urbanistik, persona të cilët i njohin rregullat për planifikim urbanistik."

Neni 5

Në nenin 25 paragrafi (11) ndryshohet si vijon:

"Gjatë përpilimit të planeve urbanistike dhe dokumentacioneve të planit urbanistik, përpilimi i të cilave është financuar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, shpenzimet për përpunimin e kushteve për planifikimin e hapësirës kompensohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë me program vjetor për financimin e përpunimit të planeve urbanistike, planeve rregullatore të planeve të përgjithshme urbanistike, dokumentacionit të planit urbanistik dhe dokumentacionit të projektit urbanistik nga neni 22 paragrafi (2) i këtij ligji."

Neni 6

Në nenin 26 në paragrafin (2) pas fjalëve: "dokumentacioni i planit urbanistik" presja shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose nga ana e personit juridik me licencë për përpilimin e planeve urbanistike."

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3) si vijon:

"Këshilli i Komunës, Këshilli i Komunës në Qytetin e Shkupit përkatësisht Qyteti i Shkupit, me vendim mund ta përcaktojë përdorimin me dedikim të tokës në brezin pranë bregut sipas të drejtave të fituara me planet paraprake urbanistike, dokumentacioneve urbanistike për vendbanime dhe akteve të përgjithshme ose fondit ekzistues ndërtimor me status të përcaktuar juridik, që bëhet pjesë përbërëse programit të planit për planet urbanistike nga neni 7 paragrafi (1) pika 2 të këtij ligji dhe dokumentacionit të planit urbanistik nga neni 7 paragrafi (2) të këtij ligji."

Paragrafët (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (4), (5) dhe (6).

Paragrafët (6) që bëhet paragraf (7) ndryshohet si vijon:

"(7) Kryetari i komunës, kryetari i komunës në Qytetin e Shkupit përkatësisht ministri i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit të hapësirës, në bazë të propozimit të dorëzuar, është i detyruar që në afat prej tri ditësh pune nga pranimi i propozimit nga paragrafi (5) i këtij neni, ta miratojë programin e planit me vërtetim për verifikim në formë elektronike ose të dorëzohet njoftim për mangësitë e konstatuara, në formë elektronike përmes sistemit informativ e-urbanizëm."

Paragrafët (7) dhe (8) bëhen paragrafë (8) dhe (9).

Paragrafi (9) që bëhet paragraf (10) shlyhet.

Paragrafi (10) bëhet paragraf (9).

Neni 7

Në nenin 38 paragrafi (2) numri "10" zëvendësohet me numrin: "15", fjalët pas presjes: "ndërsa në të kundërtën do të konsiderohet se pëlqimi është lëshuar" shlyhen, ndërsa presja zëvendësohet me pikë.

Në paragrafin (3) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "ose kur ekzistojnë të dhëna të reja që nuk janë paraqitur me kërkesën për marrje pëlqim të planit urbanistik për të cilin është lëshuar njoftimi për mangësi."

Neni 8

Në nenin 51 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Projekti urbanistik-arkitektonik është dokumentacion i projektit-urbanistik i cili përpilohet në bazë të planeve urbanistike nga neni 7 paragrafi (1) pika 2 alinetë 2, 3 dhe 4 të këtij ligji, dokumentacionit të planit urbanistik nga neni 7 paragrafi (2) i këtij ligji si dhe dokumentacionit të projektit-urbanistik nga paragrafi (2), (3) dhe (4) të këtij neni, kur në një parcelë ndërtimore në planin urbanistik përkatësisht dokumentacionin e planit urbanistik përkatësisht dokumentacionin e projektit-urbanistik është përcaktuar hapësirë e përcaktuar me linja ndërtimore në të cilin është lejuar vendosja e sipërfaqeve për ndërtim të më shumë objekteve në pajtim me përqindjen e ndërtimit të tokës, të përcaktuar me standardet dhe normativat për planifikim urbanistik nga neni 68 të këtij ligji dhe i cili përpunohet për formim të parcelave ndërtimore gjatë përpunimit të planit të detajuar urbanistik, planit urbanistik për fshat, planit urbanistik jashtë vendbanimit, dokumentacioneve të planit urbanistik dhe akteve të përgjithshme nga neni 84 të këtij ligji."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"Me një ose më shumë projekte arkitektonike-urbanistike mund të kryhet:

- riparcelizimi, ridedikimi (parashikimi i dedikimeve që janë përcaktuar me dokumentacionin ekzistues të planit urbanistik si dhe dedikime që nuk janë përcaktuar me dokumentacionin ekzistues shtetëror të planit urbanistik) dhe formimi i parcelave të reja ndërtimore, në kuadër të zonës zhvillimore industriale teknologjike dhe në kuadër të zonës industriale të formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në të cilat me dokumentacionin shtetëror të planit urbanistik paraprakisht janë përcaktuar parcelat ndërtimore, si dhe ndryshimi i trasesë së infrastrukturës dhe zhvendosja e pikave për kyçe infrastrukturorë në kuadër të zonave të cekura, të cilat paraprakisht janë përcaktuar me dokumentacionin shtetëror të planit urbanistik,

- riparcelizimi dhe formimi i parcelave të reja ndërtimore ose bashkimi i parcelave ndërtimore të formuar në planin urbanistik dhe dokumentacionin e planit urbanistik që janë paraparë për ndërtim të objekteve me dedikim G (prodhim, distribuim dhe servise), në pajtim me standardet dhe normativat për planifikim urbanistik nga neni 68 të këtij ligji,

- ndryshimi i kufirit të të dyja parcelave ndërtimore fqinje me klasë themelore të dedikimit A1- banim në shtëpi banesore, veçanërisht kah ana e parcelës ndërtimore, me ç'rast nuk janë lejuar ndryshime të parametrave tjera të përcaktuara me plan urbanistik ose dokumentacion të planit urbanistik.

- riparcelizimi dhe formimi i dy parcelave të reja ndërtimore me klasë themelore të dedikimit A1 - banim në shtëpi banesore dhe zgjidhje urbanistike për çdo parcelë ndërtimore veçanërisht nga një parcelë ndërtimore të formuar në plan të detajuar urbanistik me sipërfaqe prej së paku 500 m² dhe me klasë themelore të dedikimit A1 - banim në shtëpi banesore, e në pajtim me standardet dhe normativat për planifikim urbanistik, lloji i banimit, ndërtimi dhe dendësia për ndërtim në rajonin dhe plani i përgjithshëm urbanistik".

Në paragrafin (8) pas fjalëve: "Projekti urbanistik arkitektonik" shtohen fjalët: "me raport për revizionin e kryer profesional".

Në paragrafin (10) pas fjalëve: "Në rastet kur me projektin arkitektonik-urbanistik përpunohet" shtohen fjalët: "plan i detajuar urbanistik".

Neni 9

Në nenin 52 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni projekti për infrastrukturën mund të përpilohet në rastet në vijim:

- traseja e objektit infrastrukturor në linjë është përcaktuar në planin urbanistik nga neni 7 paragrafi (1) pika 2 e këtij ligji përkatësisht dokumentacioni i planit urbanistik nga neni 7 paragrafi (2) i këtij ligji nëse me dispozitat e planit urbanistik përkatësisht dokumentacionit të planit urbanistik është paraparë përpilimi i projektit për infrastrukturën,

- traseja e objektit infrastrukturor në linjë është përcaktuar në planin urbanistik nga neni 7 paragrafi (1) pika 2 e këtij ligji, përkatësisht dokumentacionin e planit urbanistik nga neni 7 paragrafi (2) i këtij ligji, në të cilin është paraparë përpunimi i projektit për infrastrukturën, përkatësisht nuk është paraparë përpunimi i projektit për infrastrukturën, por është miratuar vendim i Këshillit të komunës, komunës në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit për ndryshim të trasesë së objektit infrastrukturor në linjë, vetëm në rastet kur me ndryshimin e trasesë së objektit infrastrukturor në linjë nuk prishet linja rregulatore e përcaktuar me planin urbanistik ose dokumentacionin e planit urbanistik,

- kur nevojitet të ndryshohet traseja dhe/ose pika lidhëse e objektit infrastrukturor në linjë, të cilat janë përcaktuar në dokumentacionin e planit urbanistik për zonën zhvillimore industriale teknologjike dhe për zonën industriale të formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në dhe jashtë zonës".

Në paragrafin (3) fjalët: "përmban zgjidhje teknike për infrastrukturën me të gjitha elementet e saj (puseta, puse, stacione matëse, mure mbështetëse, ura, viadukte, kalime, mbikalime, nënkallime, tunele, udhëkryqe e të tjera) në pjesën tekstuale edhe shtojca grafike dhe" shlyhen.

Neni 10

Në nenin 70 paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafët (3), (4), (5) dhe (6), bëhen paragrafë (2), (3), (4) dhe (5).

Neni 11

Neni 71 ndryshohet si vijon:

"Shkalla e azhurnimit të bazave të digjitalizuara të azhurnuara përcaktohet në rregullin nga neni 15 i këtij ligji, e varësisht se për çfarë plani, dokumentacioni të planit urbanistik ose dokumentacioni të projektit urbanistik përpilohet".

Neni 12

Neni 76 ndryshohet si vijon:

"(1) Plani i detajuar urbanistik i miratuar në pajtim me planin e përgjithshëm urbanistik i cili është shfuqizuar, mund të zbatohet vetëm nëse dedikimet e planit të detajuar urbanistik janë në pajtim me dedikimet e përcaktuara në planin e ri të përgjithshëm urbanistik.

(2) Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni kur me planin e përgjithshëm urbanistik planifikohet zgjerimi i rrjetit të komunikacionit, plani i detajuar urbanistik i miratuar para hyrjes në fuqi të planit të përgjithshëm urbanistik nga paragrafi (1) i këtij neni, mund të aplikohet vetëm nëse me realizimin e objekteve të planifikuara ose pjesëve nga objektet e planifikuara nga plani i detajuar urbanistik nuk pengohet realizimi i rrjetit të komunikacionit nga plani i përgjithshëm urbanistik.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, plani i detajuar urbanistik i miratuar në pajtim me planin e përgjithshëm urbanistik i cili është shfuqizuar, mund të zbatohet edhe nëse dedikimet e planit të detajuar urbanistik nuk janë në pajtim me dedikimet e përcaktuara në planin e ri të përgjithshëm urbanistik, në rastet kur është tjetërsuar toka ndërtimore pronë e Republikës së Maqedonisë nëpërmjet ankandit publik sipas dispozitave të ligjit për tokë ndërtimore dhe blerësi ka marrë obligime për ndërtimin e objektit sipas dedikimit në planin e detajuar urbanistik, e me planin e ri të përgjithshëm urbanistik është përcaktuar vijë e objektit infrastrukturor nëntokësor apo mbitokësor".

Neni 13

Në nenin 84 pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3), si vijojnë:

"(2) Përpilimi i aktit të përgjithshëm parashihet në programin vjetor nga neni 20 i këtij ligji.

(3) Përdorimi me dedikim i tokës në brezin pranë bregut përcaktohet me vendim të Këshillit të Komunës, Këshillit të Komunës në Qytetin e Shkupit përkatësisht Qytetit të Shkupit, sipas të drejtave të fituara me planet paraprake urbanistike, dokumentacione urbanistike për vendbanime dhe akteve të përgjithshme ose fondit ekzistues ndërtimor me status të përcaktuar juridik".

Paragrafi (2) bëhet paragraf (4).

Neni 14

Dispozitat e nenit 2 me të cilin ndryshohet neni 12 dhe dispozitat e nenit 3 me të cilin ndryshohet neni 13 i këtij ligji mund të zbatohen vetëm gjatë ndryshimit dhe plotësimit të planeve të përgjithshme urbanistike dhe planeve urbanistike për fshatra të miratuara në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 dhe 163/13) dhe në pajtim me Ligjin për planifikim hapësinor dhe urbanistik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 199/14, 44/15 dhe 31/16).

Neni 15

Procedurat e filluara për miratimin e planeve urbanistike, dokumentacioneve të planit urbanistik dhe miratimin e projekteve arkitektonike-urbanistike me të cilat përpilohet plani i detajuar urbanistik, plani urbanistik për fshat, plani urbanistik jashtë vendbanimit dhe akti i përgjithshëm i nenit 84 të këtij ligji, e të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji nuk e kanë kaluar fazën e prezantimit publik dhe anketës publike do të vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Neni 16

Procedurat e filluara për miratimin e projekteve për infrastrukturë dhe projekteve arkitektonike-urbanistike me të cilat formohen parcelat ndërtimore, do të vazhdojnë në pajtim me ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Neni 17

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

Neni 18

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3634.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
ПАТИШТА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за јавните патишта,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 25 август 2016 година.

Бр. 08-3661/1
25 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
ПАТИШТА**

Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16 и 71/16), во член 14 по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6), кои гласат:

„(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, во случај на елементарна непогода и други несреќи, за кои е донесена одлука за постоење на кризна состојба од страна на Владата на Република Македонија, работите за рехабилитација и реконструкција на општинските патишта и улици може да ги врши и Јавното претпријатие.

(6) За утврдување на општинските патишта и улици од ставот (5) на овој член, Владата на Република Македонија донесува одлука.”.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RRUGË
PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për rrugë publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 84/2008, 52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16 dhe 71/16), në nenin 14 pas paragrafit (4) shtohen dy paragrafë të rinj (5) dhe (6), si vijojnë:

"(5) Me përjashtim nga paragrafi (4) i këtij neni, në rast të fatkeqësisë elementare dhe fatkeqësive tjera, për të cilat është marrë vendim për ekzistimin e gjendjes së krizës nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, punët për rehabilitim dhe rikonstruktum të rrugëve dhe rrugicave komunale mund t'i kryejë edhe Ndërmarrja Publike.

(6) Për përcaktimin e rrugëve dhe rrugicave komunale nga paragrafi (5) i këtij neni, Qeveria e Republikës së Maqedonisë merr vendim".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3635.

Врз основа на членот 9 став 1 алинеја 2, а во врска со членовите 10, 11 став 2 и 26 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 60/2006, 69/2006, 150/10, 100/11, 20/15 и 61/15), претседателот на Собранието на Република Македонија на 29 август 2016 година распиша

О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ГО ИЗБИРА
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.Собранието на Република Македонија ќе врши избор на еден член на Судскиот совет на Република Македонија.

2. За член на Судскиот совет на Република Македонија се избира лице од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници, кое:

- е државјанин на Република Македонија,
- дипломиран правник со најмалку 15 години работно искуство во правната професија со положен правосуден испит и кое во вршењето на правната професија се истакнало со научна или професионална работа или со свое јавно делување и

- ужива углед, поседува интегритет за вршење на функцијата член на Совет и поседува социјални способности за вршење на функцијата член на Совет, за што се спроведуваат тестови за интегритет и психолошки тестови.

3. Пријавата за учество на овој оглас, личната биографија и потребните документи за докажување на исполнувањето на условите од точката 2 алинеи 1 и 2 на овој оглас, во оригинал или заверена копија на нотар, заинтересираните кандидати треба да ги поднесат до Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Огласот во „Службен весник на Република Македонија“.

Кандидатите полагаат психолошки тест и тест за интегритет согласно со член 11а од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судскиот совет на

Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 61/15). По однос на термините за полагање на тестовите, кандидатите ќе бидат дополнително известени од страна на Судскиот совет на Република Македонија поради што е потребно кандидатите во пријавите да наведат контакт телефон и е-меил адреса. Трошоците за полагање на психолошкиот тест и тестот за интегритет паѓаат на товар на кандидатите.

Документите од алинејата 3 на точката 2 на овој оглас се доставуваат веднаш по спроведувањето на тестовите за интегритет и психолошките тестови.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

4. Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во весниците „Дневник“, „Вечер“ и „Лајм“.

Бр. 08 - 3685/1
29 август 2016 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3636.

Врз основа на член 15 став (7) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНАТА НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ОТУГУВАЊЕ, ДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП И ЗА ЗАСНОВАЊЕТО НА ПРАВО НА СТВАРНА СЛУЖБЕНОСТ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност.

Член 2

(1) Висината на цените за отуѓување на градежното земјиште се утврдени во Табеларни прегледи од Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3, кои се составен дел на оваа уредба.

(2) Во Табеларните прегледи од став (1) на овој член се дадени цените за отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Македонија, поделено по реони и зони на општините и населените места за утврдени намени, за секоја од општините во Република Македонија.

(3) Почетните цени за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање се дадени во Табеларниот преглед од Прилог 1 на оваа уредба.

(4) Цените по кои се отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба се дадени во Табеларниот преглед од Прилог 2 од оваа уредба, освен цените по кои се отуѓува градежно земјиште сопственост на Република Македонија

со непосредна спогодба на сопствениците на објекти или посебни делови од објекти за кои е донесено решение согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти врз основа на кое се запишани во јавната книга на недвижности, согласно член 70 од Законот за градежно земјиште и тоа:

- за отуѓување на градежното земјиште под објектот, односно делот од објектот за кој е донесено решение согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти во зависност од видот и намената на објектот, ќе се применува табеларениот преглед од Прилог 3 на оваа уредба;

- за отуѓување на градежното земјиште кое се наоѓа во рамки на градежната парцела, а не претставува земјиште под објект, во зависност од намената предвидена со урбанистички план или урбанистичка планска документација, ќе се применува табеларениот преглед од Прилог 2 на оваа уредба.

(5) По исклучок од став (4), алинеја 2 на овој член, за отуѓување на градежното земјиште кое се наоѓа во рамки на градежната парцела, а не претставува земјиште под објект, за објекти со намена индивидуално домување предвидени со урбанистички план или урбанистичка планска документација, во рамки на градежната парцела до 500м² ќе се применува табеларениот преглед од Прилог 3 на оваа уредба, а доколку градежната парцела е поголема од 500м², делот од градежната парцела кој надминува површина од 500м² ќе се отуѓува согласно Табеларниот преглед од Прилог 2 на оваа уредба.

(6) Во однос на примената на цените утврдени во Табеларните прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 на оваа уредба, во случај кога на една градежна парцела со урбанистички план или урбанистичко планска документација се предвидени две или повеќе намени компатибилни со основната намена утврдена со урбанистички план или урбанистичко планска документација, тогаш цената се формира така што во крајната цена по метар квадратен, основната намена се пресметува во износ од 70%, а компатибилната намена изнесува 30% од цената за отуѓување кога се врши отуѓување или од цената за давање под закуп кога се дава под закуп. При формирање на цената на компатибилната намена, во предвид се зема највисоката цена за компатибилната намена согласно Табеларните прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 на оваа уредба.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, кога на една градежна парцела со урбанистички план или урбанистичка планска документација освен основната намена откупен дистрибутивен центар за земјоделски производи, Г - производство, дистрибуција и сервиси, А3 - групно домување, В - јавни институции и А1 - индивидуално домување, се утврдени една или повеќе намени компатибилни со основната намена, цената се утврдува единствено врз основа на цената на основната намена по метар квадратен за отуѓување или од цената за давање под закуп кога се дава под закуп, без притоа да се пресметува цената на компатибилните намени.

(8) Во случаите кога на една градежна парцела со урбанистички план или урбанистичко планска документација е предвидена група на класи на намена, а не е дефинирана класа на намена согласно Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, во предвид се зема највисоката цена од групата на класи на намена, согласно Табеларните прегледи од Прилог 1 и Прилог 2 на оваа уредба.

(9) По исклучок од ставот (8) на овој член, цената на градежното земјиште може да се формира и согласно намената на објектот запишана во имотен лист, која изнесува повеќе од 50% од вкупната површина на објектот.

Член 3

(1) Висината на почетната цена на годишната закупнина, за градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое се дава под долготраен закуп по пат на јавно наддавање, не може да биде пониска од 5% од утврдената цена по метар квадратен во Табеларниот преглед од Прилог 1 на оваа уредба.

(2) Висината на годишната закупнина за градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое се дава под долготраен закуп со непосредна спогодба за изградба на објекти од јавен интерес утврдени со закон, согласно член 15 став 5 од Законот за градежно земјиште, изнесува 0.2% од утврдената цена по метар квадратен во табеларниот преглед од Прилог 2 на оваа уредба.

Член 4

Висината на еднократниот надоместок за засновање на право на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Македонија изнесува 10% од утврдената цена по метар квадратен во табеларниот преглед од Прилог 2 на оваа уредба.

Член 5

(1) Висината на почетната цена на годишната закупнина, на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое е предвидено за плажа, а се дава под краткотраен закуп по пат на јавно наддавање, не може да биде пониска од 5% од утврдената цена по метар квадратен во Табеларниот преглед од Прилог 1 на оваа уредба, освен за градежното земјиште сопственост на Република Македонија предвидено за плажа во Општина Дојран, каде почетната цена на годишната закупнина не може да биде пониска од 0.5% од утврдената цена по метар квадратен во Табеларниот преглед од Прилог 1 на оваа уредба.

(2) Висината на годишната закупнина за градежно земјиште кое се дава под краткотраен закуп на сопствениците на угостителски објекти пред кои е предвидено плажа, како и на правни и физички лица за потребите за формирање на градилиште изнесува 2% од утврдената цена по метар квадратен во Табеларниот преглед од Прилог 2 на оваа уредба.

Член 6

Во постапките за отуѓување и давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање, висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште изнесува 10% од минималната почетна цена по метар квадратен за отуѓување на градежно земјиште, односно 10% од минималната почетна цена по метар квадратен за давање под закуп на градежно земјиште, но не помалку од 10 денари, со заокружување до најблискиот цел број во случаите кога висината на минималниот чекор претставува децимален број.

Член 7

(1) Посебни трошоци во постапката за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање се:

- трошоци за обезбедување на докази за градежното земјиште предмет на јавното наддавање;
- трошоци за објавување во медиумите и јавните гласила;
- трошоци за увид на лице место и утврдување на фактичка состојба и за воведување во владение на градежното земјиште.

(2) Висината на трошоците од ставот (1) на овој член изнесува 10% од вредноста на банкарската гаранција за сериозност на понудата.

Член 8

(1) Посебните трошоци во постапката за отуѓување и давање под закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со непосредна спогодба и во постапката за засновање на стварна службеност на градежно земјиште сопственост на Република Македонија се:

- трошоци за увид на лице место и утврдување на фактичката состојба,
- трошоци за издавање на преписи на акти и
- трошоци за тековно одржување на софтверска апликација.

(2) Висината на посебните трошоци од став (1) на овој член се определува во следниот износ:

1. Надоместок на трошоци за увид на лице место и утврдување на фактичка состојба:

- за оддалеченост од седиштето до 10 км – 1000,00 денари
- за оддалеченост од седиштето од 10 км до 50 км – 2000,00 денари
- за оддалеченост од седиштето над 50 км – 3000,00 денари

2. Надоместок на трошоци за издавање на преписи на акти:

- за препис на договор – 150,00 денари
- за препис на записник за увид на лице место – 200,00 денари и
- за поединечен препис на други акти – 200,00 денари

3. Надоместок на трошоци за тековно одржување на софтверска апликација

- за поединечно барање - 200 денари.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување и давање под закуп како и за засновањето на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/13, 175/13, 134/14, 161/14, 15/15, 2/16 и 48/16).

Член 10

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6170/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

[illegible]

[illegible]

3637.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.8.2016 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.7985/1 во КО Битола 3, на ул. „Јорго Осман“ бр.10 и тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 2, кат -ПР, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 46м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5225/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3638.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4855 во КО Сопотница, м.в.Село и тоа:

- зграда 2, намена на зграда А2-1, влез 2, кат -К2, број 33, намена на посебен дел -СТ, со внатрешна површина од 40м2 и

- зграда 2, намена на зграда А2-1, влез 2, кат -К2, број 33, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 3м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5228/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3639.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 23.8.2016 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.4855 во КО Сопотница, м.в. Село и тоа:

- зграда 2, намена на зграда А2-1, влез 1, кат-К4, број 28, намена на посебен дел -СТ, со внатрешна површина од 41 м2 и

- зграда 2, намена на зграда А2-1, влез 1, кат-К4, број 28, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 3 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5229/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3640.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.9015 во КО Битола 3, на ул.„Маршал Тито“ бр.28 и тоа:

- зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат- ПО, намена на посебен дел П, со внатрешна површина од 49м2;

- зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат- ПР, број 1, намена на посебен дел ДП со внатрешна површина од 72м2 и

- зграда 1,намена на зграда А1-1, влез 1, кат- ПР, намена на посебен дел ХС со внатрешна површина од 4м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5230/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3641.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр. 8373/1 во КО Битола 4, на ул. „Булевар 1 ви мај“ (Безистен) и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 3, намена на посебен дел- ДП со внатрешна површина од 22м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 6, намена на посебен дел-ДП со внатрешна површина од 18м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 7, намена на посебен дел--ДП со внатрешна површина од 31м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 9, намена на посебен дел- ДП со внатрешна површина од 18м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 11, намена на посебен дел- ДП со внатрешна површина од 20м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПО, број 12, намена на посебен дел- ДП со внатрешна површина од 84м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 16, намена на посебен дел- ДП со внатрешна површина од 34м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 16, намена на посебен дел-П со внатрешна површина од 10м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 19/2, намена на посебен дел- ДП со внатрешна површина од 38м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 20, намена на посебен дел-ДП со внатрешна површина од 21м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПО, број 21-22, намена на посебен дел- ДП со внатрешна површина од 238м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПО, број 21-22, намена на посебен дел- ХС со внатрешна површина од 20м2;

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 21-22, намена на посебен дел-ДП со внатрешна површина од 17м2 и

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат- ПР, број 21-22, намена на посебен дел- ХС со внатрешна површина од 20м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5233/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3642.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.4852 во КО Сопотница, м.в. Село и тоа;

- зграда 1, намена на зграда А2-1, влез 2, кат –К3, намена на посебен дел-СТ, со внатрешна површина од 55 м2 и

- зграда 1, намена на зграда А2-1, влез 2, кат-К3 , намена на посебен дел-ПП, со внатрешна површина од 7 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5236/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3643.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП.бр.8401/1 во КО Битола 4, на ул. „Браќа Мингови“ бр.4 и тоа:

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел -П, со внатрешна површина од 33м2;

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПО, намена на посебен дел -ХС, со внатрешна површина од 3м2;

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел -ДП, со внатрешна површина од 41м2;

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел- ХС, со внатрешна површина од 4м2;

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен дел-П, со внатрешна површина од 8м2;

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ГЛ, број 1, намена на посебен дел -ДП, со внатрешна површина од 26м2;

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен дел- ДП, со внатрешна површина од 42м2 и

- зграда 2, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат К1, намена на посебен дел- ХС, со внатрешна површина од 5м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5237/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3644.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.8302 во КО Битола 4, на ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац“ бр.63 и

тоа зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 11м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5239/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3645.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.8303 во КО Битола 4, на ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац“ бр.61 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат -ПР, намена на посебен дел ДП, со внатрешна површина од 12м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5243/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3646.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ
НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр.5101 во КО Сопотница, м.в.Село и тоа:

- зграда 4, намена на зграда А1-1, влез 1, кат -ПР, број 1, намена на посебен дел СТ, со внатрешна површина од 83 м2 и

- зграда 4, намена на зграда А1-1, влез 1, кат -ПР, број 1, намена на посебен дел ПП, со внатрешна површина од 30 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5245/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3647.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. број	Канцелариски мебел	Количина
1.	Бироа (дрвени со метални ногарки)	1
2.	Работни столици (дрвени со метални ногарки)	3

Член 2

Движните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на општина Делчево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5309/2
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3648.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, ПРЕВОЗ И УСЛУГИ РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ - ГАГИ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТРЕЛЦИ, КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАНОВЕЦ“, ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот „Становец“ Општина Кичево на Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ-ГАГИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-12620/1-15 од 12.1.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16).

2. Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ-ГАГИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрелци, Кичево достави понуда со број 00000182 на 17.5.2016 година.

3. Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ - ГАГИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија, превоз и услуги РЕГУЛИМИ И ОБОРЕВЕ-ГАГИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци, Кичево се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот „Становец“ Општина Кичево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелите и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7483320	4583081
2	7483353	4583098
3	7483331	4583203
4	7483301	4583484
5	7483344	4583327

Точка	Координата Y	Координата X
1	7483191	4583044
2	7483065	4583159
3	7482962	4583099
4	7483063	4582935

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,183790 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5553/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3649.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО ЛАЗАРОПОЛЕ, МАВРОВО-РОСТУША НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГАРИ“, ОПШТИНА ДЕБАР

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Гари“ Општина Дебар на Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе, Маврово-Ростуша, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-12620/1-15 од 12.1.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе, Маврово-Ростуша достави понуда со број 00000185 на 17.5.2016 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе, Маврово-Ростуша ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги ПЛАНИНСКА ВОДА ДОО Лазарополе, Маврово-Ростуша се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Гари“ Општина Дебар, со површина

на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7473771	4594516
2	7473079	4594499
3	7473091	4593978
4	7473775	4593981

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,363344 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 70.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5553/2
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3650.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ЦЕМЕНТЕН ЛАПОРЕЦ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈА И ПРОМЕТ ЛОТКА СТОЈАНЧЕ ДООЕЛ ИЗВОЗ УВОЗ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „РИТ КРУШИ“, ОПШТИНА СОПИШТЕ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – цементен лапорец на локалитетот „Рит Круши“ Општина

Сопиште на Друштвото за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-12620/1-15 од 12.1.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16).

2. Друштвото за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје достави понуда со број 00000190 на 18.5.2016 година.

3. Друштвото за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за транспорт, шпедиција и промет ЛОТКА Стојанче ДООЕЛ извоз увоз Скопје се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – цементен лапорец на локалитетот „Рит Круши“ Општина Сопиште, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7535250	4644000
2	7537000	4643900
3	7537100	4643150
4	7535430	4642880

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=1,610750 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 4.806.001,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5553/3
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3651.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА, СООБРАЌАЈ И УСЛУГИ МИРСАТ КОМЕРЦ УВОЗ-ИЗВОЗ ЗЕЌИР ЗЕЌИРОВСКИ С.ЧЕЛОПЕЦИ ВРАНЕШТИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МИОКАЗИ“, ОПШТИНА КИЧЕВО И ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на локалитетот „Миокази“ Општина Кичево и Општина Македонски Брод на Друштвото за трговија, сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зеќир Зеќировски с.Челопеци Вранештица, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-12620/1-15 од 12.1.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16).

2. Друштвото за трговија, сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зеќир Зеќировски с.Челопеци Вранештица достави понуда со број 00000181 на 17.5.2016 година.

3. Друштвото за трговија, сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зеќир Зеќировски с.Челопеци Вранештица ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за трговија, сообраќај и услуги МИРСАТ КОМЕРЦ увоз-извоз Зеќир Зеќировски с.Челопеци Вранештица се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на локалитетот „Миокази“ општина Кичево и општина Македонски Брод, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7507220	4592350
2	7506158	4592592
3	7505800	4592568
4	7505539	4593044
5	7505775	4593260
6	7506000	4593000
7	7507260	4592500

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,535914 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 66.100,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5553/4
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3652.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 35 став (1) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ С.СТРЕЛЦИ КИЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАНОВЕЦ 2“, ОПШТИНА КИЧЕВО

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот „Становец 2“ Општина Кичево на Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци Кичево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-12620/1-15 од 12.1.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци Кичево достави понуда со број 00000177 на 17.5.2016 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци Кичево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЛИНДИ ГУРОРЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стрелци Кичево се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот „Становец 2“ Општина Кичево, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7482552	4593344
2	7482767	4593277
3	7482961	4593092
4	7483063	4592935
5	7482983	4592829
6	7482992	4592724
7	7482732	4592996

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,117156 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 72.100,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5553/5
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3653.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 120/16) и член 35 став (1) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ, УВОЗ-ИЗВОЗ ГЕТОАР ДООЕЛ СКОПЈЕ, С.ГЛУМОВО ОПШТИНА САРАЈ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“, ОПШТИНА САРАЈ

1. Со оваа одлука се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот „Краста“ Општина Сарај на Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз ГЕТОАР ДООЕЛ Скопје, с.Глумово општина Сарај, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини бр. 42-12620/1-15 од 12.1.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/16).

2. Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз ГЕТОАР ДООЕЛ Скопје, с.Глумово општина Сарај достави понуда со број 00000183 на 16.5.2016 година.

3. Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз ГЕТОАР ДООЕЛ Скопје, с.Глумово општина Сарај ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација и достави најповолна понуда.

4. На Друштвото за производство, промет и услуги, увоз-извоз ГЕТОАР ДООЕЛ Скопје, с.Глумово општина Сарај се доделува концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина – варовник на локалитетот „Краста“ Општина Сарај, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
1	7516900	4648321
2	7517076	4648152
3	7517110	4647981
4	7517140	4647886
5	7517004	4647788
6	7516810	4647726
7	7516625	4647809
8	7516527	4647816
9	7516418	4648058
10	7516503	4648188
11	7516497	4648351
12	7516642	4648371
13	7516662	4648414

5. Површината на просторот на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,335953 \text{ km}^2$.

6. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 2 (две) години.

7. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 60.000,00 денари субјектот од точка 1 од оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред денот на склучувањето на Договорот за концесија.

8. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок не подолг од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

9. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за економија.

10. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

11. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5553/6
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3654.

Врз основа на член 38 став (1) алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ПО ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИИ ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини на локалитетот „Буково“ Општина Ресен и Општина Охрид за минерална суровина – дијабаз, објавен со Јавниот повик за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.73/16).

2. Постапката за доделување на концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот локалитет од точка 1 на оваа одлука нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5553/7
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3655.

Врз основа на член 87 став (6) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОТУГУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СО ПРАВО НА СОП-
СТВЕНОСТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАН-
БЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД
ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Акционерско-
то друштво за изградба и стопанисување со станбен
простор и со деловен простор од значење за Републи-
ката-Скопје да го отуѓи градежното земјиште на кое е
изграден станбен објект на ул.Париска бр.13 во Скопје,
кое претставува ГП бр.4.48 КО Карпош, и тоа:

- КП бр.3060/10 со површина од 83 м2, евидентира-
но во Имотен лист бр.56787 и
- КП бр.3060/13 со површина од 656 м2, евиденти-
рано во Имотен лист бр.56787.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-5599/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3656.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задол-
жителни резерви на нафта и нафтени деривати („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11,
84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕ-
ЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на наф-
та и нафтени деривати се отстапуваат без надомест
300.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на
Македонски железници Транспорт АД – Скопје со
следна динамика:

- за август 2016 година да се отстапат 150.000 литри
Еуродизел БС гориво;
- за септември 2016 година да се отстапат 150.000
литри Еуродизел БС гориво.

Член 2

Еуродизел БС горивото од член 1 на оваа одлука се
отстапува на Македонски железници Транспорт АД-
Скопје за извршување на работите од нивната дејност –
услуги за превоз на патници и стока со железница.

Член 3

Трошоците за испорака, односно транспортните и
манипулативните трошоци за преземање на отстапено-
то гориво, паѓаат на товар на Македонски железници
Транспорт АД - Скопје.

Член 4

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви
на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа од-
лука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-5637/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3657.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар
на недвижности („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15
и 61/16), Владата на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 23.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ
ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖ-
НОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот
во функција за запишување на недвижности сопстве-
ност на Република Македонија, и тоа: премер на објект
Ресторан со сместувачки капацитети во Казнено попра-
вен дом „Идризово“, Општина Гази Баба, кој се наоѓа
на КП бр. 406/1, КО Идризово-вон град.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.

Бр. 42-5752/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3658.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни-
те претпријатија („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16)
Владата на Република Македонија, на седницата од-
ржана на 23.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за
работењето на Јавното претпријатие за државни па-
тишта за 2015 година, бр.02-7856/3 од 19.7.2016 го-
дина, усвоен од Управниот одбор на ова Јавно прет-
пријатие, на седницата одржана на 19.7.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6053/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3659.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година, бр.02-7856/2 од 19.7.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова Јавно претпријатие на седницата одржана на 19.7.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6053/2
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3660.

Врз основа на член 11 точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО
РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ЗА 2015 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2015 година, бр. 02-7856/4 од 19.7.2016 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата одржана на 19.7.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6053/3
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3661.

Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ ЌЕ
ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА**

1. Со оваа одлука се определува вкупно 2 (два) обврзника во населеното место с.Крушевица, општина Прилеп кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/14), кои ќе плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:

1. Стојановска Блага, ул.„Населба без уличен систем“ ББ, с.Крушевица, општина Прилеп, и
2. Марковски Дане, ул.„Населба без уличен систем“ ББ, с.Крушевица, општина Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6086/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3662.

Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ ЌЕ
ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА**

1. Со оваа одлука се определува вкупно 420 (четиристотини и дваесет) обврзници во населеното место с.Ораовица, општина Радовиш, кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/14), кои ќе плаќаат радиодифузна такса поради

обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:

1. Петачки Сашко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
2. Ристов Ило, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
3. Пранговски Тоде, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
4. Гоцев Стојан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
5. Василев Ванчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
6. Тричковски Кирчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
7. Костадинов Андон, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
8. Тричков Јордан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
9. Јованов Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
10. Илиева Стојанка, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
11. Кацарски Славе, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
12. Ефтимов Димитар, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
13. Јованова Сузана, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
14. Маринков Глигор, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
15. Ристов Трајче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
16. Бошков Весна, ул., Населба без уличен систем” бр.1, с.Ораовица, општина Радовиш,
17. Стефанов Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
18. Ангелов Васил, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
19. Миленкова Лимонка, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
20. Јованова Спасенија, ул., Населба без уличен систем” бб, с.Ораовица, општина Радовиш,
21. Илиев Миле, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
22. Мицев Стојан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
23. Прангова Добрена, ул., Населба без уличен систем” бб, с.Ораовица, општина Радовиш,
24. Атанасов Ален, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
25. Јанев Столе, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
26. Митев Транче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
27. Васев Трајан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
28. Атанасов Стоица, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
29. Јованов Лупчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
30. Николов Горанчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

31. Стојанов Ладе, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
32. Димитров Атанас, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
33. Ефтимова Ратка, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
34. Аврамов Тоне, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
35. Чаушев Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
36. Мицев Ванчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
37. Томов Златко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
38. Ангелов Блажо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
39. Коцев Жан, ул., Населба без уличен систем” бр.32, с.Ораовица, општина Радовиш,
40. Николов Славе, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
41. Коцев Даниел, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
42. Аврамов Андон, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
43. Постолов Александар, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
44. Трајчев Јонче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
45. Ташков Душко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
46. Јанев Јуре, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
47. Петров Ирот, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
48. Постолов Ванчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
49. Ташков Дончо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
50. Дончев Костадин, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
51. Ристов Живко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
52. Трајанов Иле, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
53. Илиев Траико, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
54. Стојанов Јован, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
55. Постолов Атанас, ул., Населба без уличен систем” бб, с.Ораовица, општина Радовиш,
56. Каранфилов Живко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
57. Начев Ефтим, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
58. Бошначки Стефчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
59. Ефтимов Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
60. Коцев Славе, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
61. Коцев Здравко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
62. Лазарев Лазо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
63. Горгиев Станко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

64. Лазаров Јонче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 65. Јакимов Јован, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 66. Николов Климент, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 67. Митов Трајко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 68. Спасков Трајан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 69. Зифовски Димитар, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 70. Стојчев Ване, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 71. Стефанов Галабин, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 72. Трајанов Слободан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 73. Лазаров Петре, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 74. Ташков Јован, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 75. Ангеловски Јордан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 76. Костадиновски Витан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 77. Тодоров Владимир, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 78. Мицев Ацо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 79. Лазаров Саве, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 80. Постолов Славе, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 81. Илиев Маринко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 82. Коцев Борче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 83. Ристов Костадинче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 84. Трајанов Атанас, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 85. Трајкова Нада, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 86. Гоцев Спиридон, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 87. Крстев Тиме, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 88. Асанов Кадри, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 89. Илиев Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 90. Лазарова Венка, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 91. Пранговски Павле, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 92. Илиев Марјан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 93. Зарински Душан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 94. Крстев Јован, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 95. Пранговски Методи, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 96. Стефанов Глигор, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

97. Атанасов Смилен, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 98. Зеленков Благој, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 99. Цинцовски Зоранчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 100. Коцев Алекса, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 101. Бошначки Стојан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 102. Николов Венко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 103. Тренчев Мито, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 104. Костадинов Андрија, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 105. Зифовски Илија, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 106. Петачки Јордан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 107. Крстов Андреј, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 108. Тодоров Никола, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 109. Јовановски Илија, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 110. Коцев Атанас, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 111. Коцев Донче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 112. Митков Митодија, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 113. Поцев Јордан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 114. Петачки Ванчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 115. Андонова Јанка, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 116. Стефанова Росанда, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 117. Стивасарски Арсо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 118. Тодоров Ванчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 119. Златков Кирче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 120. Филев Костадин, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 121. Коцев Стојко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 122. Јанев Алекса, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 123. Ташков Трајче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 124. Спасов Димо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 125. Јанев Спасо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 126. Пуреовски Ефтим, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 127. Постолов Спасо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 128. Цицарски Атанас, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 129. Јанев Боре, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

130. Ристов Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 131. Петачки Атанас, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 132. Јованов Камче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 133. Цинцовски Бранко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 134. Јосев Стоил, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 135. Ангелов Велин, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 136. Петров Павел, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 137. Ристов Спасо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 138. Горгиев Петре, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 139. Жежовски Димитар, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 140. Василев Иле, ул., Населба без уличен систем” бр.101, с.Ораовица, општина Радовиш,
 141. Ристов Нацо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 142. Тодоров Андон, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 143. Ташков Страхил, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 144. Горговски Тони, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 145. Коциров Ацо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 146. Ангелов Марјанчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 147. Цинцовски Војо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 148. Аврамов Христо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 149. Митев Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 150. Аврамов Јордан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 151. Митев Миле, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 152. Коцев Ило, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 153. Трајчев Боре, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 154. Тричковски Јовче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 155. Петрова Ваца, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 156. Гоцев Васо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 157. Тодоров Фиданчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 158. Трајков Ристо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 159. Митков Трајко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 160. Митев Јован, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 161. Коцев Велин, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 162. Стефанов Витан, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,

163. Илиев Костадинка, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 164. Гоцевски Димитар, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 165. Коцев Панче, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 166. Витански Ванчо, ул., Населба без уличен систем” бр.17, с.Ораовица, општина Радовиш,
 167. Коцев Богдан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 168. Стоименов Миле, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 169. Коцева Ирина, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 170. Стојанов Бојчо, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 171. Витански Никола, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 172. Серафимов Гале, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 173. Коцев Станоја, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 174. Зарински Васко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 175. Димитров Сашко, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 176. Василев Васил, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 177. Костадинов Тиме, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 178. Трајчев Славе, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 179. Николов Стојан, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 180. Ефтимов Јован, ул., Населба без уличен систем” ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
 181. Асанов Кемал, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 182. Горговски Илчо, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 183. Чаушев Јован, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 184. Коцев Дончо, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 185. Крстов Трајчо, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 186. Спасков Тоде, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 187. Маринков Лазе, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 188. Ристов Миле, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 189. Горговски Чедомир, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 190. Козовска Снежана, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 191. Горгиев Владо, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 192. Ристов Мите, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 193. Спасов Мите, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 194. Стојчев Коле, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,
 195. Ташков Атанас, ул., Населба без уличен систем”, с.Ораовица, општина Радовиш,

196. Василев Миле, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 197. Марков Јордан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 198. Спасов Дончо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 199. Ѓоргиев Кирчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 200. Алексов Душко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 201. Трајанов Јонче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 202. Илиев Љупчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 203. Пецев Тане, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 204. Алексов Ристо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 205. Алексов Ѓорге, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 206. Ѓоргиев Тони, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 207. Трајанов Блажо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 208. Ѓоргиев Јуре, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 209. Ѓоргиев Славчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 210. Начевски Боре, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 211. Лазаров Ѓоше, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 212. Андонов Живко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 213. Стојанов Тоше, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 214. Тричковски Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 215. Постолов Љупчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 216. Златков Ацо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 217. Лазаров Љупчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 218. Зифовски Димитар, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 219. Николов Јован, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 220. Стефанов Славен, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 221. Митев Јордан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 222. Ефтимов Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 223. Трајков Свонко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 224. Јованов Никола, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 225. Јованов Нове, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 226. Лазарев Тони, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 227. Пуреовски Зоранчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 228. Митев Драги, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

229. Стојанов Ѓоше, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 230. Јовановска Стојанка, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 231. Лазаров Ладо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 232. Коцев Петре, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 233. Трајков Живко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 234. Ѓоргиев Димче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 235. Трајков Тони, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 236. Рабацијев Димитрија, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 237. Рабациев Бојчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 238. Димитријов Ирот, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 239. Петровски Љубомир, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 240. Николов Ѓорге, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 241. Ѓоргиев Петре, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 242. Тасев Ванче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 243. Гоцев Зоранчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 244. Ѓоргиев Јоце, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 245. Ѓоргиев Живко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 246. Лазаров Петре, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 247. Ангеловски Цветко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 248. Маринков Стоимен, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 249. Ѓорговски Костадин, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 250. Ѓоргиевски Бранко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 251. Јанев Николчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 252. Илиев Трајче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 253. Коцев Димче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 254. Маркова Милица, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 255. Илијев Камчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 256. Јакимов Ристо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 257. Коцев Јован, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 258. Ташков Мите, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 259. Коцев Блаже, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 260. Томов Стојан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 261. Ангелов Љубе, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

262. Марков Здравчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 263. Ѓорѓиов Петруш, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 264. Стефанов Свемир, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 265. Ѓорѓиев Ордан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 266. Ангелов Аце, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 267. Дончев Илија, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 268. Јефтимова Верка, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 269. Милчев Ило, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 270. Дончев Дончо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 271. Ѓорѓиев Атанас, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 272. Ташков Живко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 273. Атанасов Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 274. Ристов Трајан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 275. Димитров Коста, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 276. Златков Ацо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 277. Ташков Стефан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 278. Постолов Дончо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 279. Марков Јорданчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 280. Арабаџиев Дејанчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 281. Ангелов Ристо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 282. Здравева Слободанка, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 283. Томов Тиме, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 284. Лазарев Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 285. Јованова Гиша, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 286. Ташков Васе, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 287. Илиев Васил, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 288. Ристов Ристо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 289. Василов Јован, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 290. Гоцев Стојан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 291. Сарафимов Стефчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 292. Атанасов Коце, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 293. Ѓорѓиев Кирил, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 294. Атанасов Станко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

295. Коцев Јован, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 296. Тричковски Славе, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 297. Коцев Блаже, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 298. Тасевски Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 299. Ристов Ладемир, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 300. Јанев Мите, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 301. Петров Димчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 302. Илиев Васе, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 303. Крстов Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 304. Марков Стојче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 305. Митев Тасе, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 306. Тодоров Љупчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 307. Пранговски Ангел, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 308. Коцев Трајчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 309. Коцев Мирче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 310. Атанасов Трајче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 311. Зифовски Виктор, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 312. Ѓуровски Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 313. Милчев Лупче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 314. Постолов Костадин, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 315. Ѓорѓиев Душко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 316. Атанасова Марика, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 317. Трајчева Анѓа, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 318. Ристов Глигор, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 319. Јованов Ване, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 320. Гоцев Цане, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 321. Лазарев Саво, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 322. Томов Крсто, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 323. Ангелов Ацо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 324. Ѓорѓиев Станко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 325. Коцев Трајчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 326. Стојчев Ладе, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
 327. Гоцевски Новица, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

328. Постолов Живко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
329. Милчев Ефнуш, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
330. Ѓорѓијев Николчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
331. Андонов Нове, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
332. Ѓорѓиев Златко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
333. Постолов Живко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
334. Тодоров Љубе, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
335. Лазаров Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
336. Димитров Горанчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
337. Трајчев Спасо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
338. Авалациски Ѓорѓи, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
339. Стефанов Стојан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
340. Ѓорѓиев Димче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
341. Трајков Бранко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
342. Ангелов Мите, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
343. Трајков Стефан, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
344. Василев Ристо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
345. Миленков Ѓорѓи, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
346. Ѓорѓиев Тони, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
347. Митев Стојко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
348. Ѓорѓиев Тони, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
349. Милетиќ Николчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
350. Лазаров Јонче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
351. Ѓорѓиев Јонче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
352. Зелеников Љупчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
353. Крстев Павле, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
354. Ангелов Евтим, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
355. Ѓорѓиев Петар, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
356. Јованов Николчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
357. Стојанов Ацо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
358. Јанев Љубен, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
359. Јанев Димче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
360. Илијев Трајче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

361. Стефанов Петар, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
362. Коцев Ристо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
363. Атанасов Томе, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
364. Маркова Македонка, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
365. Постолов Делчо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
366. Стефанов Нове, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
367. Ристов Драги, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
368. Владевски Владко, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
369. Коцев Ванчо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
370. Коцев Јован, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
371. Василев Игор, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
372. Стојанова Емилија, ул., Населба без уличен систем" бр.51, с.Ораовица, општина Радовиш,
373. Тодоров Евтим, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
374. Коцева Милевка, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,
375. Митев Стојчо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
376. Коцев Славчо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
377. Лазаров Лазар, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
378. Ристов Роберт, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
379. Јованов Трајан, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
380. Митев Ацо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
381. Јосев Славе, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
382. Јакимов Симијон, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
383. Пранговски Јордан, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
384. Тричковски Нове, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
385. Давидов Васил, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
386. Стојчев Тиме, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
387. Илиев Петар, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
388. Крстовски Дане, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
389. Стивасаров Дарко, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
390. Филипов Стојан, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
391. Христов Симеон, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
392. Ефтимов Спасо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,
393. Томов Томислав, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

394. Петров Ванчо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

395. Коцев Јонче, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

396. Тасев Блаже, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

397. Василева Гиша, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

398. Кунг Јана, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

399. Зифовски Благој, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

400. Трајчев Бојко, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

401. Крстовски Ванчо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

402. Лазарев Цимо, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

403. Ѓоргиев Крсто, ул., Населба без уличен систем", с.Ораовица, општина Радовиш,

404. Петачки Стојан, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

405. Манева Дафинка, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

406. Ристов Петар, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

407. Пранговски Кирил, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

408. Коцев Николчо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

409. Димитријова Наташа, ул., Населба без уличен систем" бр.65, с.Ораовица, општина Радовиш,

410. Тачев Ристо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

411. Ангелов Ристо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

412. Коцев Миле, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

413. Митревски Боро, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

414. Жежовска Мара, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

415. Миленков Миле, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

416. Лазаров Илче, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

417. Здравев Здравчо, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

418. Илиев Борис, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш,

419. Стефанов Илија, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш и

420. Глигоров Атанас, ул., Населба без уличен систем" ББ, с.Ораовица, општина Радовиш.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6087/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3663.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 23.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, ПРЕТОВАРНА СТАНИЦА И ПЕРЕРАБОТКА НА КОМУНАЛЕН ОТПАД СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА ЕЗ-НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА КО ФАЛИШЕ ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на пречистителна станица за отпадни води, претоварна станица и преработка на комунален отпад со основна класа на намена ЕЗ-некомпатибилна инфраструктура КО Фалише, Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 51076м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
118	Фалише	Горна режина	пасиште	7
119	Фалише	Горна режина	пасиште	7
120	Фалише	Горна режина	пасиште	7
212	Фалише	Горна режина	пасиште	7
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				67152м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6090/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3664.

Врз основа на член 47 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Во Одлуката за продажба на движни ствари - моторни возила, број 42-12792/1 од 29.12.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 231/15), во член 1 во точката 51 бројот „JMYHNV306XJ00375“ се заменува со бројот „JMYHNV360XJ000875“.

Во точката 69 бројот „1994“ се заменува со бројот „1991“.

Во точката 71 бројот „VWVZZZ19ZJW426441“ се заменува со бројот „VWVZZZ19ZJW426441“.

Во точката 74 бројот „1991“ се заменува со бројот „1990“.

Во точката 79 бројот „1994“ се заменува со бројот „1991“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6092/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3665.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движна ствар-моторно возило со следните карактеристики:

1. Патничко моторно возило
 - марка RENAULT
 - тип RN 1.9D
 - број на шасија VF1BBJ0F23608134
 - тип на мотор 0
 - број на мотор C109313
 - регистарска ознака SK- 0629- AC
 - година на производство 2000 година
 - сила на мотор 47kw
 - работна зафатнина на моторот 1870 cm3
 - боја на каросеријата – tem.crvena/75

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период од 11 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надоместок на Државната изборна комисија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со претседателот на Државната изборна комисија, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6094/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3666.

Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИК КОЈ ЌЕ ПЛАЌА РАДИОДИFUЗНА ТАКСА

1. Со оваа одлука се определува 1 (еден) обврзник во населеното место с.Мраморец, општина Дебрга кој бил ослободен од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/14), кој ќе плаќа радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, а чиј носител на семејно домаќинство како обврзник за плаќање радиодифузна такса е:

- Спасеска Велјана, ул.„Населба без уличен систем” бб, с.Мраморец, општина Дебрга.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6110/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3667.

Врз основа на член 38 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА СО УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола – Научен институт за тутун – Прилеп, на земјоделско земјиште со вкупна површина од 20ха 55ар 53м2 и тоа на КП бр.1036/2, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 1377м2; КП бр.1048, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 3974м2; КП бр.1050, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 10131м2; КПбр.1052/1, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 31143м2; КП бр.1054, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 14360м2; КПбр.1056, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 25152м2; КПбр.1058, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 7934м2; КПбр.1066/1, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 377м2; КПбр.1068/1, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 13575м2; КП бр.1068/2, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 3347м2; КП бр.1073, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 9304м2; КП бр.1075, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 15641м2; КП бр.1077, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 25842м2; КПбр.1079/1, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 20785м2; КП бр.1081/1, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 10087м2; КПбр.1083/1, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 2075м2; КПбр.1083/3, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 678м2; КПбр.1085, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 771м2; КПбр.1087, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 8186м2 и КПбр.1088, во место викано Горно поле, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 814м2 запишано во Имотен лист бр.4217 за КО Варош.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6129/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3668.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија” бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО БР. 12-7348/8 ОД 16.7.2009 ГОДИНА, СО АНЕКС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ СО БР. 12-7065/6 ОД 10.8.2012 ГОДИНА И НА ДОГОВОРОТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА СО БР.12-7987/8 ОД 10.11.2010 ГОДИНА, ЗА ЛОКАЦИЈАТА 327 КРИВА РЕКА****Член 1**

Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри со бр. 12-7348/8 од 16.7.2009 година со Анексот на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри со бр. 12-7065/6 од 10.08.2012 година и на Договорот за пренос на Договорот за концесија со бр.12-7987/8 од 10.11.2010 година за локацијата бр. 327 Крива река, склучен помеѓу Владата на Република Македонија, како Концедент и ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не ја изградил малата хидроелектрична централа почитувајќи го рокот утврден во член 16 од Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Република Македонија.

Бр. 42-6151/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3669.

Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ ЌЕ
ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Со оваа одлука се определува вкупно 44 (четириесетичетири) обврзници во населеното место с.Витолиште, општина Прилеп кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/14), кои ќе плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:

1. Косовска Петкана, ул.,„Лигураса“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
2. Кососка Неда, ул.,„Лигураса“, бр.20, с.Витолиште, општина Прилеп,
3. Пашовска Атанаса, ул.,„Лигураса“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
4. Младенов Ристе, ул.,„1-ви Мај“, бр.1, с.Витолиште, општина Прилеп,
5. Кундевски Горан, ул.,„Ристо Крајоски“, с.Витолиште, општина Прилеп,
6. Ѓуровска Милица, ул.,„Лигураса“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
7. Јаноски Гога, ул.,„Митре Балески“ бр.13, с.Витолиште, општина Прилеп,
8. Митановска Јана, ул.,„Лигураса“, бб, с.Витолиште, општина Прилеп,
9. Тушеска Мара, ул.,„Савка Манеска“, бр.34, с.Витолиште, општина Прилеп,
- 10.Ристевски Роберт, ул.,„Ристо Крајоски“, бр.14, с.Витолиште, општина Прилеп,
- 11.Ѓорѓиовска Билјана, ул.,„Ристо Крајоски“, Витолиште, с.Витолиште, општина Прилеп,
- 12.Римчески Стојко, ул.,„Населба без уличен систем“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
13. Даркоска Мара, ул.,„Населба без уличен систем“, с.Витолиште, општина Прилеп,
14. Макрески Јован, ул.,„Населба без уличен систем“, с.Витолиште, општина Прилеп,
- 15.Ѓорѓиовски Трајко, ул.,„Савка Манеска“, Витолиште, с.Витолиште, општина Прилеп,
- 16.Пацароски Косте, ул.,„Савка Манеска“ бр.47, с.Витолиште, општина Прилеп,
17. Бучкоски Стојко, ул.,„Ристо Крајоски“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
- 18.Чолчевска Менка, ул.,„Населба без уличен систем“, с.Витолиште, општина Прилеп,

- 19.Сукаровски Александар, ул.,„Манчу Матак“, бр.27 А, с.Витолиште, општина Прилеп,
 20. Богојчески Ристе, ул.,„Лигураса“, бр.13, с.Витолиште, општина Прилеп,
 - 21.Крајовски Стојко, ул.,„Ристо Крајоски“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 - 22.Тушеска Неда, ул.,„Нас.место без уличен систем“ ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 23. Дојчиновски Јован, ул.,„Савка Манеска“, бр.2, с.Витолиште, општина Прилеп,
 24. Вочковски Јанче, ул.,„Митре Балески“, с.Витолиште, општина Прилеп,
 25. Даркоски Дано, ул.,„Нас.место без уличен систем“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 26. Стојаноска Стаќа, ул.,„1-ви Мај“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 27. Балески Стојан, ул.,„Митре Балески“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 28. Пашоски Стојан, ул.,„Нас.место без уличен систем“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 29. Трајкоски Стојан, ул.,„Лигураса“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 30. Ќолческа Јана, ул.,„Савка Манеска“, бр.36, с.Витолиште, општина Прилеп.
 31. Даркоски Спасе, ул.,„1-ви Мај“, бр.23, с.Витолиште, општина Прилеп,
 32. Ризоски Богдан, ул.,„Ристо Крајоски“ бр.9,с.Витолиште, општина Прилеп,
 33. Милошовски Тоде, ул.,„Манчу Матак“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 34. Велјаноски Јован, ул.,„Савка Манеска“, бр.25, с.Витолиште, општина Прилеп,
 - 35.Младеновска Петкана, ул.,„Митре Балески“, бр.25, с.Витолиште, општина Прилеп,
 - 36.Бучкоска Велика, ул.,„Лигураса“, бр.58, с.Витолиште, општина Прилеп,
 37. Кулевска Стојанка, ул.,„Савка Манеска“, бр.3, с.Витолиште, општина Прилеп,
 38. Велјаноски Стале, ул.,„Савка Манеска“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп,
 39. Римчевски Трајко, ул.,„Манчу Матак“, бр.49, с.Витолиште, општина Прилеп,
 40. Богојческа Ѓурѓа, ул.,„Нас.место без уличен систем“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп.
 41. Ангелковска Митра, ул.,„Лигураса“, с.Витолиште, општина Прилеп,
 42. Митреска Митра, ул.,„Манчу Матак“, бр.46, с.Витолиште, општина Прилеп,
 43. Митрески Крсте, ул.,„Митре Балески“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп, и
 44. Манџикоска Стојанка, ул.,„Нас.место без уличен систем“, ББ, с.Витолиште, општина Прилеп.
2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6183/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3670.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар-деловен простор кој се наоѓа на КП.бр.3088, во КО Кичево 4, на ул.„4-ти јули“ бр.188, локал 1/2 и тоа:

- зграда 2, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 1, кат пр, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 39 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6185/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3671.

Врз основа на член 11, алинеја 5 од Законот за основање на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2015 ГОДИНА НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА-СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2015 година на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје бр. 02-370/4 од 11.4.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 11.4.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6187/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3672.

Врз основа на член 11, алинеја 6 од Законот за основање на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1.1.2015 ДО 31.12.2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работењето на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во периодот од 1.1.2015 до 31.12.2015 година бр. 02-855/3 од 18.7.2016 година, усвоен од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 18.7.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6187/2
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3673.

Врз основа на член 11, алинеја 4 од Законот за основање на јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/98, 98/00 и 48/09), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА ЈП МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА - СКОПЈЕ ВО 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за употреба на средствата остварени со работењето на ЈП Македонска радиодифузија - Скопје во 2015 година бр. 02-857/2 од 18.7.2016 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 18.7.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6187/3
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3674.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА УПРАВЕН ОДБОР НА ПРОЕКТОТ –
САМОВРАБОТУВАЊЕ СО КРЕДИТИРАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за формирање на Управен одбор на Проектот - Самовработување со кредитирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/08, 154/08, 26/10, 72/10, 166/10, 14/12, 144/12, 177/13, 72/14, 116/14 и 105/16), во член 1, став 2, во точката 2 зборовите: „Младен Фрчковски“ се заменуваат со зборовите: „Бранко Лазаревски“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6219/1 23 август 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Никола Попоски , с.р.
--	--

3675.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 13 точка 2) од Статутот на АД „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на друштвото, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД „МАКЕ-
ДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2013 година, усвоени од Управниот одбор на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост, со Одлука бр.0201-635/1, на седницата, одржана на 18.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6227/1 23 август 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Никола Попоски , с.р.
--	--

3676.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 13 точка 2) од Статутот на АД „Македонска пошта“ – Скопје, во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/15 и 73/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на друштвото, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ,
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2013 година, усвоен од Управниот одбор на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост, со Одлука бр.0201-633/1, на седницата, одржана на 18.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6227/2 23 август 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Никола Попоски , с.р.
--	--

3677.

Врз основа на член 136 став (3) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ ЌЕ
ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Со оваа одлука се определува вкупно 5 (пет) обврзници во населеното место с.Бешиште, општина Прилеп, кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/14), кои ќе плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:

1. Суклевски Цветко, ул. „Населба без уличен систем“ бр.33 А, с.Бешиште, општина Прилеп,
2. Дојкоска Бисера, ул. „Населба без уличен систем“ ББ, с.Бешиште, општина Прилеп,
3. Јованоска Бисера, ул. „Населба без уличен систем“ ББ, с.Бешиште, општина Прилеп,
4. Гајтановска Велика, ул. „Населба без уличен систем“ бр.206, с.Бешиште, општина Прилеп и

5. Лимбеска Здравка, ул. „Населба без уличен систем“ ББ, с.Бешиште, општина Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6232/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3678.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15 и 61/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објектот кој се наоѓа во Стар Дојран, на ул. „Новица Мастела“ бр.2, на КП број 1235, КО Сретеново.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6283/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3679.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО БРОЈ 12-885/1 ОД 28.01.2011 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за пренос на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со бр. 12-885/1 од 28.1.2011 година, на локацијата бр.104 Габровска река, со Анекс на Договорот за концесија број 12-517/4 од 20.1.2014 година, Анекс на Договорот за концесија број 12-517/8 од 22.8.2014 година, Анекс на Договорот за концесија број 12-6299/1 од 16.12.2014 година и Анекс на Договорот за концесија број 12-3707/1 од 1.6.2015 година на ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани, Скопје.

Член 2

Концесијата од член 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за производство на електрична енергија АНИ-ЕНЕРГЕТИК ДОО, Тетово до рок и под исти услови под кои е доделена концесијата со Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со број 12- 885/1 од 28.1.2011 година.

Член 3

Како почеток на користење на пренесената концесија од член 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишување на Договорот за пренос на Договорот за концесија.

Член 4

Во име на Владата на Република Македонија, Договорот од член 3 од оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6295/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3680.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Јавната научна установа Институт за национална историја - Скопје се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари – дел од објект, кои се наоѓаат на ул. „Григор Прличев“ во Скопје, на КП бр. 8886/1, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр. 51106, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 2, со внатрешна површина од 1247 м²;
- зграда 1, влез 1, кат 3, со внатрешна површина од 1225 м²;
- зграда 1, влез 1, кат подрум, со внатрешна површина од 200 м² од вкупно 1124 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6299/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3681.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
„ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавач	Број на примероци	Единечна цена
Функционална анатомија на рбетници	Лиам, Бемис	978-608229088-1 978-608229517-6	Арсламина	200(македонски јазик) 50(на албански јазик)	1,600,00
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду	978-608229062-1 978-608229087-4	Арсламина	50(на македонски јазик) 25(на албански јазик)	926,00
Сместување на добитокот	К.М.Вејтс	978-608229007-2 978-608229262-5	Арсламина	50(на македонски јазик) 10(на албански јазик)	1.602,00
Сместување и благосостојба на фармски животни	С.Х.Баркстер	978-608229032-4 978-608229126-1	Арсламина	50(на македонски јазик) 10(на албански јазик)	537,00
Ветеринарна микробиологија	Двајт Ц.Хирш	978-608229233-5 978-608247001-6	Арсламина	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1,056,00
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и маче	Џ.С.Бојд	978-608229096-6	Арсламина	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	1,207,00
Наука за ДНК	Дејвид А.Миклос	978-608229071-3 978-608229387-5	Арсламина	50(на македонски јазик) 10(на албански јазик)	1,233,00
Механика на клетка	Давид Боул	978-608229259-5 978-608229324-0	Арсламина	50(на македонски јазик) 15(на албански јазик)	660,00
Биохемиско инженерство	Шигео Катох	978-608229266-3 978-608229390-5	Арсламина	50(на македонски јазик) 15(на албански јазик)	528,00
Водич за дисекција на кучето	Еванс Де Лахунта	978-608229323-3 978-608229118-5	Арсламина	200(на македонски јазик) 50(на албански јазик)	814,00
Клиничка анатомија и физиологија на ветеринарни техничари	Томас Колвил	978-608229334-9	Арсламина	200(на македонски јазик)	1,862,00
Учебник по ветеринарна хистологија	Дон А.Семјуелсен	978-608229368-4	Арсламина	200(на македонски јазик) 40(на албански јазик)	2,076,00

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на „Факултет за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на „Факултет за ветеринарна медицина“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6300/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3682.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛАЖЊА“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“ на Ловечко риболовно друштво „Шкипоња“ - с. Липково, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глажња“ бр. 42-1786/3 од 15 март 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.54/16).

2. Ловечкото риболовно друштво „Шкипоња“ - с. Липково, достави понуда со број 14-4989/16 од 30.06.2016 година.

3. Ловечкото риболовно друштво „Шкипоња“ - с. Липково ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6336/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3683.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15 и 39/16) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГРАДЧЕ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“ на Спортско риболовно здружение еколошки клуб „Кочански рибар“ - Кочани, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Градче“ бр. 42-1786/1 од 15 март 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/16).

2. Спортското риболовно здружение еколошки клуб „Кочански рибар“ - Кочани достави понуда со број 14-4989/14 од 30.6.2016 година.

3. Спортското риболовно здружение еколошки клуб „Кочански рибар“ - Кочани ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точката 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6336/2
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3684.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ЛИПКОВО“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Липково“.

2. Постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6336/3
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3685.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.

2. Постапката за доделување на концесија на риби за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6336/4
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3686.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТЕ КО РАКОТИНЦИ ОПШТИНА СОПИШТЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-стовариште КО Ракотинци, општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2051	Ракотинци	Герекарица	нива	6
2061	Ракотинци	Герекарица	нива	6
2059/2	Ракотинци	Стара река	нива	5
2062	Ракотинци	Герекарица	нива	5
2052	Ракотинци	Ложа	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3418m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6340/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

3687.

Врз основа на член 23 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ****Член 1**

Со оваа одлука се врши продажба на недвижни ствари, кои се наоѓаат на КП 44 КО Бродец, Долно Луково Поле, запишани во Имотен лист бр.51, сопственост на Република Македонија, кои ги користи Министерството за одбрана и тоа:

- објект бр.1, влез 1, кат ПР, со површина од 299 м2,
- објект бр.2, влез 1, кат ПР, со површина од 141 м2 и
- објект бр.3, влез 1, кат ПР, со површина од 35 м2.

Член 2

Продажбата на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши по пат на електронско јавно наддавање, преку електронски систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии - Управа за имотно правни работи, со проценета вредност утврдена согласно Процената од Бирото за судски вештачења СВ 5 број 12/16 од 7.6.2016 година, во која е проценета вкупната вредност на недвижните ствари во износ од 2.100.225,00 денари.

Почетната вредност за електронското јавно наддавање претставува вкупната проценета вредност на објектите и истата изнесува 2.100.225,00 денари.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет страница: www.eaukcii.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6363/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3688.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, оджана на 23.8.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „НАТО-ГЕО EX 16“, ВО ГРУЗИЈА

1. За учество во вежбовната активност „НАТО-ГЕО EX 16“ која ќе се одржи во Грузија, во периодот од 10-19 ноември 2016 година, се испраќа 1 (еден) припадник на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за превоз, сместување, исхрана и дневници за службено патување на припадникот на Армијата на Република Македонија, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките на припадникот на Армијата на Република Македонија за учество на вежбовната активност од точка 1 на оваа одлука, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6365/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3689.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР, НЕГОВ ЗАМЕНИК, НАЦИОНАЛЕН ИЗВЕСТУВАЧ ЗА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНАТА МИГРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Решението за именување Национален координатор, негов заменик, Национален известувач за трговија со луѓе и илегална миграција, секретар и членови на Националната комисија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија бр.42-860/1 од 6.4.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2016), во точка 1, потточка а), алинејата 1 се менува и гласи:

- „Сања Димитријевска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6668/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3690.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, НАЦИОНАЛНО КОНТАКТ ЛИЦЕ, ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЈА ЗА МАЛО И ЛЕСНО ОРУЖЈЕ

1. Во Решението за именување претседател, национално контакт лице, членови и секретар на Националната комисија за мало и лесно оружје бр.42-699/1 од 10.2.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/2015), во точка 1, алинејата 1 се менува и гласи:

- „Сања Димитријевска, државен секретар во Министерството за внатрешни работи - претседател“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6669/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3691.

Врз основа на член 22 став (2) од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16 и 106/16) и член 40 став (3) од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/15 и 209/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА СПОРТ И МЛАДИ ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за развој на спорт и млади за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16), во точка 1, во делот „I. Раздел 161.01 Агенција за млади и спорт, Програма 4, Потпрограма 40 – Меѓународна програма, ставка 463 – Трансфер до невладини организации“, табелата се заменува со нова табела која гласи:

Реден број	Опис	Износ во денари
1.	Партиципација за финансирање на меѓународни програми на националните спортски федерации	17.082.000,00
2.	Партиципација за финансирање на традиционални меѓународни спортски натпревари и манифестации	3.840.000,00
3.	Партиципација за научна поддршка на спортот за изведување на фундаментални истражувања во сите сегменти на дејноста спорт – Институт за спорт	500.000,00
4.	Партиципација за реализација на проект „Стручна специјализација на македонски тренери во странство“	800.000,00
5.	Партиципација за подготовки на спортисти од Република Македонија за учество на Летни олимписки игри – Рио Де Жанеиро 2016 година	800.000,00
6.	Партиципација за организација на европски и светски првенства во Република Македонија	1.800.000,00
	Вкупно:	24.822.000,00

Во потточката 1) износот „15.822.000,00“ се заменува со износот „17.082.000,00“.

Во потточката 2) износот „4.700.000,00“ се заменува со износот „3.840.000,00“.

Во потточката 4) износот „1.000.000,00“ се заменува со износот „800.000,00“.

Во потточката 6) износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „1.800.000,00“.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6146/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3692.

Врз основа на член 5 став (4) од Законот за реализација на инфраструктурен проект за изградба на магистрален гасовод, Делница „Клецовце – Блок станица 5“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 23.8.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА НА МАГИСТРАЛЕН ГАСОВОД, ДЕЛНИЦА „КЛЕЧОВЦЕ – БЛОК СТАНИЦА 5“ ЗА 2016 ГОДИНА

I

Во Годишната програма за изградба на магистрален гасовод, Делница „Клецовце–Блок станица 5“ за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ број 2/16), во Дел I износот „304.000.000,00“ се заменува со износот „450.000.000,00“.

II

Во Дел II износот „294.000.000,00“ се заменува со износот „436.000.000,00“.

Во точката II.1 износот „254.814.000,00“ се заменува со износот „396.814.000,00“.

III

Во Дел III износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „14.000.000,00“.

Во точката III.I износот „10.000.000,00“ се заменува со износот „14.000.000,00“.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6427/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3693.

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА
2016 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16, 15/16 и 18/16), во членот 2 табелата бр.1 се заменува со нова табела, која гласи:

денари

Вкупно средства	100.000.000,00
1. Активности преку Министерството за локална самоуправа	
1.1 Расходи за финансирање на активностите и задачите на центрите за развој на планските региони за тековната година	9.600.000,00
1.2 Финансиска поддршка на осумте регионални бизнис- центри, во рамки на центрите за развој на планските региони	3.200.000,00
2. Активности преку Бирото за регионален развој	
2.1 Неизмирени обврски од 2015 година	16.834.945,00
2.2 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на планските региони	49.255.538,00
2.3 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби	14.073.011,00
2.4 Неповратно учество во финансирање на проекти за развој на селата	7.036.506,00

Член 2

Членот 6 се брише.

Член 3

Во членот 7 зборовите „потточка 2.3“ се заменуваат со зборовите „потточка 2.2“.

Член 4

Во членот 8 зборовите „потточка 2.4“ се заменуваат со зборовите „потточка 2.3“.

Член 5

Во член 9 во ставот 1 зборовите „потточка 2.5“ се заменуваат со зборовите „потточка 2.4“.

Член 6

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6468/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Никола Попоски, с.р.

3694.

Врз основа на член 43 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАМНО-
МЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА 2016 ГОДИНА**

Член 1

Во Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/16 и 27/16), во членот 2 табелата се заменува со нова табела, која гласи:

денари

Намена	Вкупно денари
1. Неизмирени обврски од 2015 година	4.000.000
2. Неповратно учество во финансирање проекти во планските региони	84.560.000
3. Неповратно учество во финансирање проекти во подрачјата со специфични развојни потреби	24.160.000
4. Неповратно учество во финансирање проекти за развој на селата	12.080.000
5. Исплата на средства за плаќање на придонесите за пензиско - инвалидско и здравствено осигурување за лица кои имаат стекнато право на плаќање	2.000.000
6. Исплата на средства за одобрени регреси на дел од камати по користени кредити	200.000
Вкупно:	127.000.000

Член 2

Во членот 4 износот „102.060.000“ се заменува со износот „84.560.000“.

Член 3

Во членот 5 износот „29.160.000“ се заменува со износот „24.160.000“.

Член 4

Во член 6 во ставот 1 износот „14.580.000“ се заменува со износот „12.080.000“.

Член 5

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6469/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3695.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 и 120/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15 и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република Македонија бр. 2/16, 68/16, 71/16, 90/16, 100/16, 112/16, 121/16 и 133/16) во делот I во табелата во мерката број 1 износот „1.997.000.000“ се заменува со износот „1.797.000.000“.

По мерката 7 се додава нова мерка 7-а која гласи:

7-а.	Помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година	80.000.000
------	---	------------

По мерката 8 се додава нова мерка 8-а која гласи:

8-а.	Дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година	120.000.000
------	--	-------------

II

Во дел II во воведната реченица износот „1.997.000.000“ се заменува со износот „1.797.000.000“.

III

По делот VIII се додава нов дел VIII-а кој гласи:

„VIII-a

Средствата од дел I мерка 7-а на оваа програма во износ од 80.000.000,00 денари се наменети за помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година во висина од 100% од утврдената загуба на приходот од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници предизвикани од неповолни временски настани утврдени согласно член 99 од Законот за земјоделство и рурален развој.

IV

По делот IX се додава нов дел IX-а кој гласи:

„IX-a

Средствата од дел I мерка 8-а на оваа програма во износ од 120.000.000,00 денари се наменети за дополнителна помош за загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани кои се случиле во 2016 година согласно член 99-б од Законот за земјоделство и рурален развој врз основа на Одлуката за дополнителна помош за настанати загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани донесена од Владата на Република Македонија.“

V

Во делот XV во табелата по мерката 7 се додава нова мерка 7-а која гласи:

7-а.		септември 2016
------	--	----------------

По мерката 8 се додава нова мерка 8-а која гласи:

8-а.		септември 2016
------	--	----------------

VI

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6522/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.

3696.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија”, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23.8.2016 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ
(КВБ) ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2016 ГОДИНА**

1. Во Програмата за превенција на кардиоваскуларни болести (КВБ) во Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/16), во делот IV. ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА, табелата се заменува со нова табела, која гласи:

	Активност	Реализатори	Износ (ден)
1.	Формирање и одржување на база на податоци за пациентите кои се опфатени со рехабилитациониот третман	Универзитетска клиника за кардиологија Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања	60.000,00
2.	Одржување на база на податоци за пациентите со ВСМ	Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	10.000,00
3.	Одржување на семинари/работилници со референтните кардиолози со цел запознавање со новите индикации за имплементација на сите типови на пејсмејкери и ехокардиографија низ републиката	Универзитетска клиника за кардиологија Македонско лекарско друштво	50.000,00
4.	Изработка на прашалник кој ќе се дистрибуира во кардиолошките служби и службите на ИМП до средината на наредната година како би се изработил годишен извештај и пресметка за распространетоста на срцевата аритмија.	Универзитетска клиника за кардиологија Институт за јавно здравје	30.000,00
5.	Обука за ракување со дефибрилатор	Универзитетска клиника за кардиологија	100.000,00
6.	Средства наменети за образовни и договорни услуги за тимот кој ја основаше државната кардиохирургија и континуирано работи на растот и развојот на државната кардиохирургија.	Министерство за здравство Универзитетска клиника за државна кардиохирургија	30.770.000,00
7.	Изработка на Национална Програма за исхрана и физичка активност на децата во предучилишните и училишните установи (деца на возраст до 15 год), која ќе се имплементира на локално ниво.	Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за детски болести	80.000,00
8.	Промотивни активности за подигнување на свеста кај населението за ризикот од кардиоваскуларни болести, одбележување на денот на КВБ	Институт за јавно здравје	150.000,00
9.	Анализа на анкетните листови и утврдување на критични точки за подобрување на здравствениот статус на населението	Институт за јавно здравје Центри за јавно здравје	30.000,00

10.	Изработка на регистар на пациентите со најтешки форми на генетска условена хиперлипипропротеинија поради планирање средства за нивно лекување, односно следење на очекуваните пореметувања на луѓето со крвно сродство.	МОЈ ТЕРМИН Институт за јавно здравје Универзитетска клиника за кардиологија Универзитетска клиника за детски болести	20.000,00
11.	Одржување на семинари/работилници на доктори во врска со проценка на ризик од КВБ	Министерство за здравство	500.000,00
12.	Лекување на пациенти од цереброваскуларни болести, особено цереброваскуларниот инфаркт, субарахноидално, интрацеребрално и друг вид крвавење, со должина на болнички престој повеќе од 5 години	Јавни здравствени установи во РМ	2.200.000,00
13.	Средства за неизмирени обврски за 2015 година		1.000.000,00
	ВКУПНО:		35.000.000,00

“

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-6538/1
23 август 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Никола Попоски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016163